

Службен весник

на Република Македонија

Број 198

29 декември 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
6082. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работење на Агенцијата за планирање на просторот-Скопје за 2015 година	3	6088. Одлука за висината на надоместотот за вршење на лабораториски анализи и тестови	5
6083. Одлука за давање согласност на Годишниот финансиски план на Агенцијата за планирање на просторот-Скопје за 2015 година	3	6089. Одлука за изменување на Одлуката за прифаќање на условот од писмениот тестамент на Зое Личеноска за наследување на недвижниот и движен имот на дел од оставината на ликовниот уметник Лазар Личеноски од Скопје.....	6
6084. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие „Стрежево“- Битола за 2015 година	3	6090. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чаир	6
6085. Одлука за висината на трошоците за работа на Стручната комисија.....	3	6091. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово	6
6086. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	4	6092. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола	7
6087. Одлука за задолжување на општина Карпош со долгорочен кредит кај Комерцијална банка АД Скопје ...	4	6093. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на општина Богданци	7

	Стр.		Стр.
6094. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на општина Прилеп.....	7	6104. Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2015 година.....	51
6095. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на општина Тетово.....	8	6105. Годишна програма за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2015 година	54
6096. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на општина Кичево	8	6106. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за труд	54
6097. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производство, преработка, складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2015 година	9	6107. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија	54
6098. Програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2015 година	14	6108. Правилник за формата и содржината на извештајот за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување	55
6099. Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено - поправните и воспитно - поправните установи за 2015 година	15	6109. Одлука од Уставниот суд на РМ, У.бр. 38/2014 година од 10 декември 2014 година	59
6100. Годишна програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2015 година..	16	6110. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	62
6101. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2015 година	42	6111. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	62
6102. Програма за фитосанитарна политика во 2015 година	44	6112. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	62
6103. Програма за инвестирање во животната средина за 2015 година	50	6113. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	63
		6114. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	63
		6115. Правилник за цени на природен гас за снабдувач во краен случај	65
		6116. Одлука за замена на постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување	68
		6117. Упатство за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија.....	78
		Огласен дел	1-64

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6082.

Врз основа на член 46 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТЕЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ-СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за работење за 2015 година на Агенцијата за планирање на просторот-Скопје, бр.0201-3190 донесена од Управниот одбор на оваа агенција.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9791/1
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6083.

Врз основа на член 46 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ-СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот финансиски план за 2015 година на Агенцијата за планирање на просторот-Скопје, бр. 0201-3191 донесен од Управниот одбор на оваа агенција.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9791-2
21 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6084.

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“-БИТОЛА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2015 година на Јавното претпријатие „Стрежево“-Битола бр.02-683/2 од 10.11.2014 година усвоена од Управниот одбор на Јавното претпријатие на седницата, одржана на 10.11.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9822/1
21 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6085.

Врз основа на член 24 став 5 од Законот за производство за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/2007, 20/2009, 17/2011, 53/2011 и 69/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на трошоците за работа на стручната комисија за потврдување на стручните работи од областа на одобрувањето на производите.

Член 2

Висината на трошоците за работа на стручната комисија по член на комисијата изнесуваат:

- даден предлог за одобрување на производ за заштита на растенијата во висина од 1.000,00 денари;
- предлог за одбивање на производ за заштита на растенијата во висина од 1.000,00 денари;
- предлог за дополнително испитување и разгледување на производ за заштита на растенијата во висина од 1.000,00 денари;
- предлог за продолжување на важноста на одобрувањето на производ за заштита на растенијата во висина од 1.000,00 денари;
- мислење за ревизија на одобрен производ во висина од 500,00 денари;
- предлог за ограничување или забрана на промет односно употреба на производи во висина од 500,00 денари;

- мислење во врска со поднесена пријава за издавање на вонредна дозвола за промет во висина од 1.000,00 денари;

- мислење за издавање на итни исклучителни дозволи за употреба на нерегистриран производ во висина од 1.000,00 денари;

- мислење во врска со поднесено барање за издавање на дозвола за истражување и развој во висина од 1.000,00 денари;

- предлог за одобрување на испитување на производ за заштита на растенијата во висина од 1.000,00 денари; и

- предлог за забрана на испитување на производ за заштита на растенијата во висина од 1.000,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10502/1 23 декември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

6086.

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари - патнички моторни возила:

- Опел Астра со регистарски број SK-013-OT, број на шасија WOLOTFF19WS157O41, број на мотор X17DIL14314455, година на производство 1998;

- Хјундаи Акцент со регистарски број SK-473-RE, број на шасија KMHCG51FP1U116292, број на мотор G4EA1019807, година на производство 2001;

- Опел Корса со регистарски број SK-736-KF, број на шасија WOLOSBO8W6133469, број на мотор X17D437871, година на производство 1998;

- Поло Фокс со регистарски број SK-241-JC, број на шасија WVVZZZ6NZTY00577, број на мотор ARV080371, година на производство 1995.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10926/1 23 декември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

6087.

Врз основа на член 16 став 8 од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005, 88/2008, 35/2011 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ СО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Член 1

Општина Карпош се задолжува кај Комерцијална банка АД Скопје, со долгорочен кредит во износ од 160.000.000,00 денари.

Член 2

Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на оваа одлука општина Карпош ќе ги користи за финансирање на Проектот наменет за изградба, одржување, реконструкција и заштита на сервисни и станбени улици и други инфраструктурни објекти во надлежност на општината, изградба и одржување на јавно осветлување на станбени и сервисни улици, како и реконструкција и санација на објекти на општинските основни училишта и реконструкција и санација на објекти на јавни установи, општински детски градинки на територијата на општината под следните услови:

1. Рок за враќање: 10 (десет) години со вклучена 1 (една) година грејс период;

2. Каматна стапка: каматната стапка е променлива и изнесува 6,2% годишно;

3. Провизии пред користење на кредитот: Комерцијална банка АД Скопје еднакратно наплатува надомест во висина од 0,5% од износот на одобриениот кредит за водење на аранжман по долгорочниот кредит и 0,5% од износот на искористените средства, согласно Одлуката за Тарифата на надоместоци на услугите што ги врши Комерцијална банка АД Скопје, но не повеќе од 150.000 денари.

Член 3

Условите и начинот на користење на заемот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за долгорочен кредит кој ќе се склучи помеѓу општина Карпош и Комерцијална банка АД Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10978/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6088.

Врз основа на член 78 став 4 од Законот за здравје-то на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 17/2011, 148/2011, 69/2013, 43/2014 и 158/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ И ТЕСТОВИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови во Државната фитосанитарна лабораторија.

Член 2

Висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови во Државната фитосанитарна лабораторија, по тип на анализа, користен метод, по еден примерок со еден организам со вклучен данок на додадена вредност изнесува:

1) Дијагностицирање на бактерии во растенија и растителни производи според официјалните ЕРРО протоколи, IF тест, ELISA - 850,00 денари;

2) Изолација и дијагностицирање на габи и бактерии на хранлива подлога во растенија и растителни производи - 1.080,00 денари;

3) Дијагностицирање на вируси, вироиди и организми слични на нив во растенија, семе и растителни производи според официјалните ЕРРО протоколи, ELISA метод - 810,00 денари;

4) Дијагностицирање на нематоди во растенија, семе, почва и субстрат според официјалните ЕРРО протоколи - 490,00 денари;

5) Изолација и дијагностицирање на инсекти во растенија, семе, растителни производи и почва според официјалните ЕРРО протоколи, метод на микроскопирање - 370,00 денари;

6) Молекуларна дијагностика на фитоплазми во растенија според официјалните ЕРРО протоколи (PCR - екстракција на ДНК и тест) - 2.200,00 денари;

7) Молекуларна дијагностика на нематоди и бактерии во материјал од растително потекло според официјалните ЕРРО протоколи (PCR - екстракција на ДНК и тест) - 2.770,00 денари;

8) Анализа на резидуи од пестициди во храна од растително потекло - 4.835,00 денари и

9) Анализа на активна супстанца во производи за заштита на растенијата - 6.645,20 денари.

Член 3

Висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови во Државната фитосанитарна лабораторија, по тип на анализа, по број на примени примероци и количество на партија со вклучен данок на додадена вредност изнесува:

1) Испитување квалитет на семе кај растенија по количество на цела партија:

- кај житни растенија со количество од 12.501 kg до 25.000 kg - 2.000,00 денари;

- кај градинарски растенија со количество од 5.001 kg до 10.000 kg - 2.200,00 денари;

- кај фуражни растенија и репа со количество од 5.001 kg до 10.000 kg - 2.100,00 денари и

- кај маслодајни и влакнодајни растенија со количество од 5.001 kg до 10.000 kg - 2.100,00 денари.

2) Испитување квалитет на семе кај растенија по количество на половина партија или помалку од половина:

- кај житни растенија со количество од 1 kg до 12.500 kg - 1.350,00 денари;

- кај градинарски растенија со количество од 1 kg до 5.000 kg - 1.500,00 денари;

- кај фуражни растенија и репа со количество од 1 kg до 5.000 kg - 1.400,00 денари и

- кај маслодајни и влакнодајни растенија со количество од 1 kg до 5.000 kg - 1.400,00 денари.

3) Испитување квалитет на семе кај украсни растенија и сакиско цвеќе - 3.000,00 денари.

4) Преиспитување квалитет на семе кај растенија по количество на цела партија:

- кај житни растенија со количество од 12.501 kg до 25.000 kg - 1.800,00 денари;

- кај градинарски растенија, со количество од 5.001 kg до 10.000 kg - 2.000,00 денари;

- кај фуражни растенија и репа со количество од 5.001 kg до 10.000 kg - 1.900,00 денари и

- кај маслодајни и влакнодајни растенија со количество од 5.001 kg до 10.000 kg - 1.900,00 денари.

5) Преиспитување квалитет на семе кај растенија по количество на половина партија или помалку од половина:

- кај житни растенија со количество од 1 kg до 12.500 kg - 1.200,00 денари;

- кај градинарски растенија со количество од 1 kg до 5.000 kg - 1.400,00 денари;

- кај фуражни растенија и репа со количество од 1 kg до 5.000 kg - 1.300,00 денари и

- кај маслодајни и влакнодајни растенија со количество од 1 kg до 5.000 kg - 1.300,00 денари.

6) Преиспитување квалитет на семе кај украсни растенија и сакиско цвеќе - 2.500,00 денари.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11011/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11058/8
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6092.

Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Проектор Optoma X305ST-short throw	1
2.	Електронска интерактивна табла Gaoke GK-880H/82S	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Битола, за потребите на СОУ „Јосип Броз Тито“ Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11058/9
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6093.

Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Проектор Optoma X305ST-short throw	1
2.	Електронска интерактивна табла Gaoke GK-880H/82S	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Богданци, за потребите на СОУ „Богданци“ Богданци.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Богданци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11058/10
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6094.

Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Проектор Optoma X305ST-short throw	1
2.	Електронска интерактивна табла Gaoke GK-880H/82S	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Прилеп, за потребите на ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11058/11
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

6095.

Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Проектор Optoma X305ST-short row	1
2.	Електронска интерактивна табла Gaoke GK-880H/82S	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Тетово, за потребите на ОУ „Перпарими“ Тетово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11058/12
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

6096.

Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1.	Проектор Optoma X305ST-short throw	1
2.	Електронска интерактивна табла Gaoke GK-880H/82S	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Кичево, за потребите на ООУ „Кузман Јосифовски Питу“ Кичево.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11058/13
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

6097.

Врз основа на член 42-а став (2) од Законот за производи за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.110/2007, 20/2009, 17/2011, 53/2011 и 69/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, СКЛАДИРАЊЕ, ДИСТРИБУЦИЈА, УПОТРЕБА И СООБРАЗНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И РЕЗИДУИ ОД ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОИЗВОДИ ОД ПРИМАРНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2015 ГОДИНА

I

Со оваа програма се спроведува мониторинг во областа на производство, преработка, складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство, како и евалуација на нивното влијание врз здравјето на човекот, животните и животната средина.

II

Средствата за реализација на оваа програма во износ од 800.000 се утврдени во Раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5 - Заштита на семе и саден материјал, Потпрограма 51 - Заштита на растенијата, ставка 46 - Субвенции и трансфери потставка 464 - Разни трансфери, сметка 637.

III

Мониторингот на производство, преработка, складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата и резидуите од производи за заштита во примарните земјоделски производи од растително потекло се спроведува на следните параметри:

1. Мониторинг на производство и преработка на производи за заштита на растенијата кој опфаќа:
 - употреба на соодветни активни компоненти во процесот на производство на производот за заштита на растенијата според доставена спецификација за производот и пакувањето на самиот производ при процесот на регистрација на истиот;
2. Мониторинг во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштитана растенијата кој опфаќа:
 - определување на застапеност на активните компоненти во производите за заштита на растенијата кои се пуштени во промет со најголемо количество во тековната година;
 - определување на концентрацијата на активната компонента кај складираните производи за заштита на растенијата;
 - испитување на сообразноста на декларираната количина на активна компонента во соодветниот производ за заштита на растенијата;
3. Мониторинг на резидуи од производи за заштита на растенија во производи од примарно земјоделско производство од растително потекло кој опфаќа:
 - утврдување на максимално дозволени концентрации на резидуи од активните компоненти користени во процесот на апликација на производите за заштита на растенијата кај примарните земјоделски производи од растително потекло кои најчесто се употребуваат во исхраната и тоа од групата на градинарски и лозаро - овоштарски производи.

Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и анализирани согласно оваа програма изнесува 605 мостри.

IV

Мониторинг на производство на производи за заштита на растенијата во висина од 20.000,00 денари, се спроведува согласно следниот план:

Активна компонента	Вкупен број на мостри	Временски период за реализација на активноста	Количество на мостра од секој производ кој ќе се земе
White minerale oil /05/02/2014	5 мостри	Во секој квартал	500 мл.
Вкупно	5 мостри		

Производот за заштита на растенијата White minerale oil е контактен инсектицид кој се користи за третман на штетници во овоштарството (јаболчесто и коскесто овошје).

V

Мониторинг во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата во висина од 210.000,00 денари се спроведува согласно следниот план:

Ред. бр	Активна компонента	Вкупен број на мостри	Место на земање		Временски период за реализација на активности	Цена на чинење во денари
			земјоделска аптека	граничен премин		
1	Abamectin	10	7	3	февруари	7.000,00
2	Acetamiprid	10	7	3		7.000,00
3	Azoxystrobin	10	7	3		7.000,00
4	Boscalid	10	7	3	март	7.000,00
5	Captan	10	7	3		7.000,00
6	Carbendazim	10	7	3	април	7.000,00
7	Chlorothalonil	10	7	3		7.000,00
8	Cymoxanil	10	7	3		7.000,00
9	Buprofezin	10	7	3	мај	7.000,00
10	Deltamethrin	10	7	3		7.000,00
11	Difenoconazole	10	7	3		7.000,00
12	Diffubenzuron	10	7	3	јуни	7.000,00
13	Dimethoate	10	7	3		7.000,00
14	Dimethomorph	10	7	3		7.000,00
15	Dithianon	10	7	3	јули	7.000,00
16	Cypermethrin	10	7	3		7.000,00
17	Metalaxyl	10	7	3		7.000,00
18	Methiocarb	10	7	3	август	7.000,00
19	Methomyl	10	7	3		7.000,00
20	Myclobutanil	10	7	3		7.000,00
21	Penconazole	10	7	3	септември	7.000,00
22	Pendimethalin	10	7	3		7.000,00
23	Pirimicarb	10	7	3		7.000,00
24	Pirimiphos-methyl	10	7	3	октомври	7.000,00
25	Propamocarb	10	7	3	ноември	7.000,00
26	Propiconazole	10	7	3		7.000,00
27	Pyraulostrobin	10	7	3		7.000,00
28	Pyrimethanil	10	7	3	ноември	7.000,00
29	Phosmet	10	7	3		7.000,00
Вкупно		290	203	87		203.000,00

ред. бр	Релевантна нечистотија во производи за заштита на растенијата	Вкупен број на мостри	Место на земање		Временски период за реализација на активности	Цена на чинење во денари
			земјоделска аптека	граничен премин		
1	Etylen thyourea во Mancozeb	5	4	1	март	3.500,00
2	Etylen thyourea во Maneb	5	4	1	март	3.500,00
Вкупно		10	7	3		7.000,00

VI

Мониторинг на резидуи од производи за заштита на растенијата кај производи од примарно земјоделско производство од растително потекло во висина од 570.000,00 денари, се спроведува согласно следниот план:

Растение или растителен производ	Број на мостри	Временски период на реализација на активност	Количина на примерок	Реон на земање на мостри	Цена на чинење
ЗЕЛЕНЧУК					
домати	20	април - мај август - септември	2 кг	Гевгелија Валандово Струмица Кочани и Штип	38.000,00
пиперки	20	април - мај август - септември	2 кг	Гевгелија Валандово Струмица Радовиш Прилеп	38.000,00
краставици	20	април - мај	2 кг	Струмица Гевгелија Валандово Кочани и Штип	38.000,00
зелена салата	20	февруари - април септември - ноември	2 кг	Струмица Гевгелија Валандово Скопје Кочани	38.000,00
млад компир	20	мај-јуни	2 кг	Струмица Скопје Гевгелија Неготино Битола Прилеп	38.000,00
зелка	14	септември - октомври	2 кг	Струмица (Тетово) Велес, Гевгелија, Валандово	26.600,00
лубеница	14	јули - септември	2 кг	Гевгелија Валандово Струмица (Скопје)	26.600,00

Диња	14	јули - август	2 кг	Гевгелија Валандово Струмица (Скопје)	26.600,00
грав	14	април - мај	2 кг	Тетово (Скопје), Гостивар (Неготино) (Гевгелија), Кр.Паланка	26.600,00
грашок	14	април - мај	2 кг	Скопје (Тетово) Струмица, Кавадарци	26.600,00
лук	10	октомври - ноември	2 кг	Кавадарци Неготино (Росоман), Крушево, Куманово, Кр.Паланка	19.000,00
млад кромид	10	јуни - јули	2 кг	Струмица, Кочани, Гевгелија	19.000,00
праз	10	август - септември	2 кг	Струмица Гевгелија Скопје Валандово	19.000,00
ОВОШЈЕ					
грозје	20	јули-август - септември	2кг	Кавадарци Неготино Велес Скопје, Гевгелија, Валандово, Штип	38.000,00
јаболка	20	октомври	2 кг	Тетово, Ресен Охрид (Скопје) Струга	38.000,00
праска	20	јули-август	2 кг	Росоман Кавадарци (Скопје)	38.000,00
цреша	11	мај - јуни	2 кг	Охрид Ресен, Струга Битола (Крушево) (Скопје)	20.900,00
вишна	11	јуни - јули	2 кг	Охрид, Ресен, Струга Битола, (Крушево) Скопје, Берово, Делчево	20.900,00
јагода	11	мај - јуни	2 кг	Тетово Охрид Скопје	20.900,00
сливи	7	август - септември	2 кг	Скопје Берово , Делчево Струмица, Гевгелија Валандово	13.300,00
Вкупно	300				570.000,00

VII

Мониторинг на производство на производи за заштита на растенијата опфаќа земање на мостри кај производителот при самото производство на производот за заштита на растенијата непосредно пред полнењето на производот.

Мониторинг во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата опфаќа земање на мостри 30% при влез во државата, а 70% во малопродажните објекти за продажба на производи за заштита на растенијата.

Мониторинг на резидуи од производи за заштита на растенија кај производи од примарно земјоделско производство опфаќа земање на примероци на отворено поле или во оранжерија кај градинарските култури во однос 40% на поле, 30% во оранжерија и 30% на откупни пунктови и примарни складови. Кај овоштарството 70% на отворено поле и 30% на откупни пунктови и примарни складови.

VIII

За реализација на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарна управа.

Мониторингот на производство на производи за заштита на растенијата ја координира Фитосанитарната управа, лабораториската анализа ја спроведува Државната фитосанитарна лабораторија, а мострите ги земаат државните фитосанитарни инспектори.

Мониторингот во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата ја координира Фитосанитарната управа, лабораториската анализа ја спроведува Државната фитосанитарна лабораторија, а мострите ги земаат државните фитосанитарни инспектори.

Мониторингот на резидуи од производи за заштита на растенија кај производи од примарно земјоделско производство од растително потекло ја координира Фитосанитарната управа, а лабораториските анализи ги спроведува Државната фитосанитарна лабораторија, како и Факултетот за земјоделски науки и храна и Институтот за јавно здравје, а мострите ги земаат државните фитосанитарни инспектори.

IX

Средствата од деловите IV, V и VI на оваа програма ќе се исплатат врз основа на решени на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство по претходно доставен извештај за спроведените активности.

X

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42 – 9900/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

6098.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 23.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО,
КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА
МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО
2015 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа програма се уредува намената на средствата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија (во понатамошниот текст: МСП) во вкупен износ од 3.900.000,00 (три милиони и деветстотини илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, раздел 10001, програма 4, потпрограма 40 – Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија (во понатамошниот текст: АППРМ), ставка 464.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа програма ќе се користат за следниве намени:

1. Ваучерски систем на советување

Имплементација на ваучерски систем за советување за советодавни услуги кај 30 клиенти со цел давање поддршка на зајакнувањето на конкурентноста на постоечките МСП и основање на нови претпријатија, ширење на ваучерскиот систем за советување како инструмент за подобрување на работењето на секторот на МСП и одржување на веб страната за консултант. Реализацијата на оваа активност ќе се одвива преку организациите за деловна поддршка.

Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните гласила за покажување на интерес од страна на организациите за деловна поддршка на претприемништвото, како и повик до МСП за аплицирање на оваа програмска активност.

900.000 денари

2. Инфо пулт - проект во соработка со регионалните центри

Поддршка на деловните центри во активностите поврзани со понатамошно функционирање на мрежа на центри и имплементација на програми за помош, информирање и советување на МСП, со цел давање на информативна, промотивна, советодавна и логистичка поддршка на 400 МСП и потенцијалните претприемачи кои сакаат да се самовработат, како и дистрибуција на релевантни и корисни информации за МСП и потенцијалните претприемачи.

Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните гласила за покажување на интерес од страна на организациите за деловна поддршка на претприемништвото за реализирање на оваа програмска активност.

300.000 денари

3. Претприемачко образование

Реализирање на пет работилници за промоција на претприемништвото и подигнување на свеста за претприемништвото кај младите луѓе (150 учесници - студенти и ученици), како и развој на претприемничкиот дух и култура потребни за отворање на сопствен бизнис.

300.000 денари

4. Организирање на обуки за подготовка на бизнис план

Организање на најмалку десет обуки (со вкупен опфат од 300 учесници) на различни теми за подготовка на бизнис план, наменети за учесниците вклучени во проектот “Натпревар за бизнис план”.

300.000 денари

5. Организирање на обука за наставници/професори кои го предаваат предметот претприемништво и бизнис

Организирање на две еднодневни обуки за најмалку 100 професори од средните училишта и од факултетите кои го предаваат предметот претприемништво и бизнис, со цел зголемување на нивните капацитети за најновите претприемачки трендови, проширување на нивните знаења и здобивање со нови вештини поврзани со претприемачкото учење.

300.000 денари

6. Организирање на обука за студенти за подготовка на апликации за конкурирање за работа

Организирање на пет обуки за студенти (со вкупен опфат од 150 учесници) за аплицирање за работа – подготовка на резиме и мотивациско писмо, однесување за време на интервју, како и информирање за документите потребни при аплицирање за работа, а со цел подигнување на свеста на младите луѓе за полесно пристапување кон пазарот на трудот.

300.000 денари

7. Кофинансирање на Европска недела на МСП

Поддршка при организирање на Европска недела на МСП со цел зголемување на мотивираноста и партиципацијата на МСП, младите и потенцијалните претприемачи.

150.000 денари

8. Организирање на менторство помеѓу искусни претприемачи и старт-ап фирми

Организирање на три работилници на кои искусни претприемачи ќе го презентираат своето искуство во соочувањето на предизвиците од моментот кога го отвориле својот бизнис до моментот кога истиот станува самоодржлив. Целта на овие настани е да се охрабрат новите претприемачи да не се откажуваат во првите години од постоењето на нивните бизниси како и да се подигне нивната свест и самодоверба при менаџирање на претпријатието.

200.000 денари

9. Организирање на обука за локални консултанти

Организирање на тридневна обука за најмалку 25 локални консултанти за здобивање на дополнителни знаења и вештини со кои ќе им се помогне на претпријатијата во зајакнувањето на нивната конкурентност на

домашниот и странскиот пазар, согласно досегашните анализи за потребите од обуки кај МСП изработени во регионот и во Република Македонија.

250.000 денари

10. Организирање на обуки за зголемување на конкурентноста на МСП

Организирање на пет еднодневни обуки за МСП со вкупен опфат од 150 учесници, со цел подигнување на конкурентноста, зголемување на инвестициите за воведување на иновации и истражувачки активности, зајакнување на интернационализацијата, како и зголемување на капацитетите на вработените.

300.000 денари

11. Подготовка на годишен извештај - Опсерваторија за МСП

Подготовка на годишен извештај за состојбата кај МСП и трендовите на овој сектор во 2014 година. Извештајот опфаќа споредба на бројот на МСП, нивното учество во бруто домашниот производ, во извозот, итн.

200.000 денари

12. Кофинансирање на донаторски проекти

Подобрување на продуктивноста на МСП преку учество на донаторски проекти. Учество и кофинансирање на активности поврзани со веќе постоечките проекти во АППРМ (проектот Вибе финансиран од страна на ЕУ), како и можноста за кофинансирање на други потенцијални проекти, односно учество на АППРМ во Асоцијацијата на агенции за развој на малите и средните претпријатија за Југоисточна Европа.

250.000 денари

13. Поддршка за женско претприемништво

Организирање на обуки за жени претприемачи согласно анализите за потреби од обуки подготвени во текот на 2013 и 2014 година. Во рамките на оваа активност ќе се организираат три обуки на различни теми со цел да се подигне нивото на конкурентност кај веќе постоечки претпријатија раководени од страна на жени претприемачи. На обуките ќе можат да присуствуваат и жени претприемачи кои штотуку го основале својот бизнис.

150.000 денари

Член 3

АППРМ заклучно со 31.1.2016 година до Владата на Република Македонија ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на оваа програма, во кои ќе бидат опфатени постигнатите резултати како и образложението за евентуални отстапувања од планираните активности.

Член 4

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9740/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

6099.

Врз основа на член 70 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија” бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014 и 166/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 2015 ГОДИНА

I

Со оваа програма се уредува финансирањето на изградба, реконструкција, одржување на објектите и опремување на казнено - поправните и воспитно - поправните установи, вкупните средства потребни за извршување на програмата во целина и изворот на средствата.

II

Во текот на 2015 година планирано е да се реализираат инвестициони активности во вкупен износ од 184 624 000,00 денари кои се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, од кои средства од основен буџет во износ од 11 000 000,00 денари, од самофинансирачки активности во износ од 1 660 000,00 денари и средства од Заемот од Банката за развој на Совет на Европа во износ од 171 964 000,00 денари.

III

**ГРАДЕЖНИ РАБОТИ И НАБАВКА НА ОПРЕМА
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ
ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА ВО
ВКУПНА ВИСИНА ОД 1 660 000,00 ДЕНАРИ ОД
БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ
НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ**

1. КПД ИДРИЗОВО

- 1.1 Набавка на информатичка и видео опрема
- 1.2 Санација и адаптација на објекти

2. ЗАТВОР СКОПЈЕ

- 2.1 Набавка на информатичка и видео опрема

3. ЗАТВОР ПРИЛЕП

- 3.1 Набавка на опрема
- 3.2. Доградба и адаптација на помошни објекти

4. ЗАТВОР СТРУМИЦА

- 4.1 Набавка на информатичка и видео опрема, соларен систем како и кујнска опрема
- 4.2 Реконструкција и адаптација на објект во трпезарија
- 4.3 Изградба на водоводна мрежа и поправка на електрична инсталација како и набавка на нови високо-економични лед рефлектори за осветлување на кругот на Установата

IV

ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА, ИЗВЕДБА И НАДЗОР НАД ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ КАКО И НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА ВО ВКУПЕН ИЗНОС ОД 182 964 000 ДЕНАРИ ОД ЗАЕМОТ И ОД БУЏЕТСКО УЧЕСТВО НА ЗАЕМОТ

1. КПД ИДРИЗОВО

1.1 Изведба на градежни работи, надзор над изведбата на градежни работи, проектирање и набавка на мебел и опрема за Установата

2. ВОСПИТНО ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО

2.1 Изведба на градежни работи, надзор на изведба на градежни работи, проектирање и набавка на мебел и опрема за Установата.

3. ЗАТВОР СКОПЈЕ

3.1 Изведба на градежни работи и надзор над изведбата на градежни работи

4. ЗАТВОР КУМАНОВО

4.1 Набавка на опрема за работилниците на Установата, проектирање, ревизија, изведба на градежни работи и надзор над изведба на градежни работи за водоснабдување и одведување на пречистителни отпадни води

V

За реализација на оваа програма ќе се користат средства обезбедени со Буџетот на Република Македонија за 2015 година, Раздел 07002 - Управа за извршување на санкциите, сметка 787 Програма 3 - казнено - поправни установи, капитална потпрограма 30 - казнено - поправни установи, категорија 48 - Капитални расходи, ставка 480 - купување на опрема и машини во износ од 1 000 000,00 денари, ставка 481 - градежни објекти во износ од 400 000,00 денари, ставка 482 - други градежни објекти во износ од 260 000,00 денари, сметка 637, Програма 3 - казнено поправни установи, капитална потпрограма 3Б - реформи на казнено - поправните установи, категорија 48 - Капитални расходи, ставка 480 - Купување на опрема и машини во износ од 1 000 000,00 денари, ставка 481 - Градежни објекти во износ од 10 000 000,00 денари и од заемот сметка 786 Програма 3 - казнено поправни установи, капитална потпрограма 3Б - реформи на казнено - поправните установи, категорија 48 - Капитални расходи, ставка 480 - Купување на опрема и машини во износ од 3 349 000 денари, ставка 481 - градежни објекти во износ од 168 615 000,00 денари.

VI

За извршувањето на оваа програма се изготвува извештај во рокот предвиден за составување на годишна сметка на Управата за извршување на санкциите.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9810/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

6100.

Врз основа на член 99 став (7) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија” бр. 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13 и 42/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА**

ПРВ ДЕЛ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Со оваа програма се уредува изградбата, продажба и одржувањето на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2015 година, преку утврдување на глобалната и посебните цели на програмата, физичките и финансиските показатели за станбената изградба, изворите на финансирање, продажбата на станбениот простор стопанисувањето со станбениот простор, одржувањето, подобрувањето на условите на домувањето, утврдувањето на висината на закупот, евидентирањето, организирањето и изградбата на станбен и деловен простор каде инвеститор е Република Македонија.

Проектирани цели на програмата

Глобална цел на програмата:

- Интензивирање на стопанската активност на глобално ниво со проектирани инвестициони активности на полето на градежништвото, изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи и контролирано намалување и одржување на цената на становите наменети за продажба и станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица), како и релаксирање на условите на продажба со цел поголема достапност на становите за задоволување на станбените потреби на граѓаните на Република Македонија, како и одржување на станбени згради и станови во сопственост на Република Македонија.

Посебни цели на програмата:

- Довршување на почнатите програми за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија;

- Отпочнување на изградба на нови објекти со станови наменети за продажба, како и повеќегодишни проекти за ваков вид на објекти;

- Изградба на станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица);

- Изградба на објекти за индивидуално домување

- Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи;

- Реализација на обврските на Република Македонија, согласно законски прописи: - обезбедување станбени единици, која произлегува од важечките законски прописи (станови за службени потреби, станови кои се доделуваат согласно Законот за денационализација);

- Изградба, адаптација и реконструкција на објекти согласно донесени Одлуки на Владата на Република Македонија;

- Изградба на источна и западна трибина на Национална Арена Филип II Македонски, рушење на постојната источна и западна трибина, фасадно обликување и илуминација на Национална Арена Филип II Македонски, реконструкција на јужна трибина и реконструкција на спортскиот терен (борилиште) на Национална Арена Филип II Македонски, довршување целосно на изградбата на поттрибинскиот простор на северна трибина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на источна и западна трибина, опремување на Национална Арена Филип II Македонски (борилиште и поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на инфраструктурна мрежа и објекти;

- Реализација на програми на Владата на Република Македонија со цел обезбедување на станови за посебна категорија на граѓани;

- Изградба на катни гаражи во Скопје;

- Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката – Скопје во заедничка изградба на објектите Јавна администрација - Државни институции во Скопје, Административен објект на ул. „Македонија“ во Скопје и Административен објект на ул. Бихачка бр. 2 во Скопје

- Изградба на објект за потребите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје

- Стопанисување со станбен и деловен простор;

- Инвестиционо и тековно одржување на станбен и деловен простор;

- Подобрување на условите на домувањето во постојните станбени згради и станови;

- Утврдување на висината на закупот и политиката на склучување договори за закуп на станбен и деловен простор;

- Водење на единствена евиденција на станбен и деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката;

- Организирање и изградба на станбен и деловен простор чиј инвеститор е Република Македонија;

- Продажба на станови сопственост на Република Македонија;

- Локациите се обезбедени на земјиште во сопственост на Република Македонија

Во оваа програма се дадени физички и финансиски показатели на објектите со станбен и деловен простор.

Сите станови кои се наоѓаат на локации кои не се задржуваат со ДУП и истите не се внесени во оваа годишна програма, за истите потребно е да се продолжи постапката за продажба на лицата-носители на станарско право на тие станови.

Становите наменети за продажба во новопредвидените објекти за изградба, во целост ќе се финансира од продажба на станбениот и деловен простор во изградба.

ВТОР ДЕЛ

ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТЕКОТ НА 2015 ГОДИНА

ГЛАВА I

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

I.1. Довршување на станови во градба од претходни програми наменети за продажба

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје на територија на Република Македонија во претходните години има во градба вкупно 2 објекти со 146 стана со вкупна површина од 10.772,16 м², деловен простор со површина од 438,82 м² и гаражи со површина 2.486,03 м²

Завршување и предавање во употреба на објектите се предвидува во 2015 год, односно еден објект во 2016 год. Досегашниот физички напредок на овие објекти изнесува просечно 44,85%, во 2015 година ќе се реализираат 52,45%, а останатите 2,70% ќе се реализираат во 2016 година. Довршувањето на становите во градба од претходните годишни програми наменети за продажба се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на оваа програма, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.

I.2. Изградба на објекти со станови наменети за продажба

На територија на Република Македонија во 2015 година се планира да започне изградба на вкупно 2 нови објекти со 146 стана со вкупна површина од 9.597,00 м², деловен простор со површина од 1.171,50 м² и гаражи со површина од 3.400,00 м²

Завршување и предавање во употреба на објектите се предвидува во 2016 - 2017 година. Досегашниот физички напредок на овие објекти изнесува просечно 0,83%, во 2015 година ќе се реализираат 20,08%, а останатите 79,09% ќе се реализираат во 2016 - 2017 година. Становите ќе се продаваат по пазарни продажни цени и тоа 100% од продажната цена во тек на градбата.

Изградбата на објектите со станови наменети за продажба се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на оваа програма, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.

I.2.1. Повеќегодишни проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба

На територија на Република Македонија во наредниот период се планира изградба на вкупно 37 нови објекти објекти со 1.801 стан со вкупна површина од 111.174,58 м², деловен простор со површина од 23.385,79 м², гаражи со површина од 35.116,17 м² и 586 подруми со површина од 3.139,81 м².

Завршување и предавање во употреба на објектите се предвидува во 2016 - 2018 година. Досегашниот физички напредок на овие објекти изнесува просечно 0,27%, во 2015 година ќе се реализираат 0,14%, а останатите 99,59% ќе се реализираат во 2016 - 2018 година. Становите ќе се продаваат по пазарни продажни цени и тоа 100% од продажната цена во тек на градбата.

Повеќегодишните проекти за изградба на објектите со станови наменети за продажба се дадени во Прилог 2.1, кој е составен дел на оваа програма, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.

Предвидена е и изградба на 5 (пет) објекти во Скопје и 1 (еден) објект во Битола на локации на кои постојат објекти во кои живеат лица со станарско право, кои не се задржуваат согласно важечки ДУП, а на локациите е планирана станбена изградба. За лицата кои имаат станарско право ќе се обезбеди решавање на станбеното прашање.

Адресите на овие станови се прикажани во Прилог 2.1

I.3 Станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица)

Со оваа програма се предвидува продолжување на активностите, односно изградба на станови наменети за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица) на 4 објекти со 108 стана со вкупна површина од 7.209,316 м², деловен простор со површина од 549,87 м² и 108 подруми со површина од 824,07 м². Просечната површина на становите изнесува 66,75 м²

Завршувањето на овие објекти се очекува во текот на 2016 - 2018 година. Досегашниот физички напредок на овие објекти изнесува просечно 0,28%, во 2015 година ќе се реализираат 14,20%, а останатите 85,52% ќе се реализираат во 2016-2018 година.

Физичките показатели се дадени во Прилог 3, кој е составен дел на оваа програма, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.

I.4. Изградба на објекти за индивидуално домување

Со оваа програма се предвидува изградба на 100 објекти за индивидуално домување на целата територија на Република Македонија со околу 300 стана со површина од 15.000,00 м²

Прилог 4, кој е составен дел на оваа програма, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.

I.5. Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи

Со оваа програма, се планира продолжување на активностите за изградба на објекти со станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи и тоа 33 објекти со 1.741 стан со вкупна површина од 71.942,90 м², деловен простор со површина од 2.160,94 м², гаражи со површина од 353,97 м² и 1.697 подруми со површина од 10.357,24 м².

Деловниот простор ќе биде издаден под закуп, а од закупнината ќе се одвојуваат средства за одржување по претходно изготвена програма.

Објектите се рализираат во период на градба 2007 - 2018 год.

Досега се изградени 11 објекти со 559 стана и тоа еден објект во Македонска Каменица со 29 стана, два објекти во Скопје објект 3.1 и 3.2 Ѓорче Петров Јурија со вкупно 102 стана, еден објект во Кавадарци со 30 стана, еден објект во Охрид со 71 стан, еден објект во Кичево со 32 стана, еден објект во Кочани со 29 стана, еден објект во Крива Паланка со 46 стана, еден објект во Битола со 78 стана, еден објект во Штип со 91 стан и еден објект во Берово со 51 стан.

Во градба се 3 (три) објекти со 119 стана и тоа еден објект во Ресен со 18 стана, еден објект во Демир Хисар со 25 стана и еден објект во Прилеп со 76 стана.

Во 2015 година со градба ќе отпочат 4 (четри) објекти со 152 стана и тоа еден објект во Кочани со 43 стана, еден објект во Македонски Брод со 10 стана, еден објект во Велес со 29 стана и еден објект во Гостивар со 70 стана. Исто така во 2015 година ќе се извршат припремни работи, односно изработка на проектна документација и геомеханички истражни работи за еден објект во Тетово со 54 стана и два објекти во Шутто Оризари со 51 стан

Останатите 806 стана во Скопје, Струмица, Пехчево, Сарај, Гевгелија, Виница, Куманово, Свети Николе, Пробиштип, Неготино и Дебар ќе се реализираат во периодот 2016-2018 година.

Просечната цена на чинење за изградба изнесува 576 Евра/м² плус ДДВ.

Распределбата на овие станови под закуп се врши согласно Одлуката за распределба на социјалните станови како и условите за нивно користење изградени по програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија

Досегашниот физички напредок на целиот проект изнесува просечно 34,43%, во 2015 година ќе се реализираат 6,17%, а останатите 59,40% ќе се реализираат во 2016-2018 година.

Физичките показатели се дадени во Прилог 5, кој е составен дел на оваа програма, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.

I.6. Изградба на станови за реализација на Законот за денационализација

Заради спроведување на Законот за денационализација, се врши изградба на 57 стана, со вкупна површина од 3.112,20 м² и тоа 7 стана во Скопје, 48 стана во Битола, еден стан во Охрид и еден стан во Тетово.

Физичките показатели се дадени во Прилог 6, кој е составен дел на оваа програм, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9 на оваа програма.

I.7. Довршување и изградба на објекти по Одлуки на Владата на Република Македонија

Согласно донесените Одлуки на Владата на Република Македонија, Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје во текот на 2015 година ќе ги довршува со градба или ќе отпочне со градба на следните објекти:

Ред. бр.	Објект	Предмет на работа	Реализација
1	2	3	4
1	Станбена населба во село Стење	Изградба на станови наменети за лицата привремено сместени во туристичкото одморалиште Царина во Ресен	Изградба
2	Станбена населба во село Стење	Изградба на инфраструктура	Изградба
3	Отешево и Царина	Рушење на постоечки објекти во Отешево и Царина	Завршено делумно
4	Објекти и фасади (уличен фронт) на ул. „Самоилова“ во Скопје	Адаптација и санација	Изградба
5	Дел од трасата за водоснабдување на град Тетово од река Пена и река Лешница до Студена река	Изградба на дел од трасата за водоснабдување на град Тетово од река Пена и река Лешница до Студена река	Изградба
6	Село Отуње	Реконструкција на оштетен објект	Реконструкциј а
7	Село Боговиње	Изградба на една куќа	Изградба
8	Национална Арена Филип II Македонски	Изградба на источна и западна трибина на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, рушење на постојната источна и западна трибина, фасадно обликување и илуминација на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, реконструкција на јужна трибина и реконструкција на спортскиот терен (борилиште) Национална арена Филип II Македонски во Скопје, довршување целосно на изградбата на поттрибинскиот простор на северна трибина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на источна и западна трибина, опремување на Национална арена Филип II Македонски во Скопје (борилиште и поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на инфраструктурна мрежа на објекти	Изградба
9	TV COMPOUND	Изградба на паркинг за репортажни коли – за Национална арена Филип II Македонски во Скопје	Изградба
10	Катна гаража Смилевски конгрес во Скопје	Изградба на катна гаражана Смилевски конгрес на градежна парцела 5.13 од планот Мал ринг во Скопје	Изградба

11	Палата Лазар Поп Трајков (Јавна администрација - Државни институции на ул. „Македонија“ во Скопје - зграда на државните регулатори)	Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката –Скопје во заедничка изградба на објектот	Изградба
12	Палата Панко Брашнаров (Административен објект на ул. „Македонија“ во Скопје - зграда на на Совет за радиодифузија)	Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката –Скопје во заедничка изградба на објектот	Изградба
13	Палата Емануел Чучков (Административен објект на ул. Бихачка бр. 2 во Скопје - зграда на Државен завод за ревизија)	Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката –Скопје во заедничка изградба на објектот	Изградба
14	Објект државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје - Мал Ринг во Скопје.	Изградба на објект за потребите на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката – Скопје	Изградба

Физичките показатели се дадени во Прилог 7, кој е составен дел на оваа програм, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.

Рекапитуар на предвидената станбена изградба која се очекува да се одвива во текот на 2015 - 2018 година претставуваат: 4.299 стана со вкупна површина од 228.808,14 м², деловен простор со површина од 28.093,00 м², гаражи со површина 41.366,39 м² и 2.447 подруми со површина од 14.485,21 м².

Рекапитуларот на предвидената станбена изградба е даден во Прилог 8, кој е составен дел на оваа програма.

ГЛАВА II

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СО ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ И СРЕДСТВАТА

II.1. Финансиски показатели за довршување на станови во градба од претходни програми наменети за продажба

Вкупното чинење на објектите со станови во градба од поранешните програми, наменети за продажба, изнесува 508.033.809,00,00 денари плус ДДВ. До крајот на 2014 година вложувањата во овие објекти изнесуваат 227.862.671,00 денари плус ДДВ, а потребните средства за нивното целосно завршување изнесуваат 280.171.139,00 денари плус ДДВ. Во текот на 2015 година се предвидува да се вложат средства во износ од 266.340.242,00 денари плус ДДВ, кои ќе ги финансира Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма. Останатите 13.830.896,00 денари ќе се вложат во 2016 година

Објектите се во фаза на градба и се очекува нивно квалитетно довршување и давање во употреба еден објект во 2015 година и еден објект кој ќе заврши со градба во почетокот на 2016 година.

II.2. Финансиски показатели за изградба на објекти со станови наменети за продажба за 2015 година

Вкупното чинење на објектите со станови наменети за продажба изнесува 554.577.659,00 денари плус ДДВ. До крајот на 2014 година вложувањата во овие објекти изнесуваат 4.613.191,00 денари плус ДДВ, а потребните средства за нивно целосно завршување изнесуваат 549.964.469,00 денари плус ДДВ. Во текот на 2015 година ќе се вложат средства во висина од 111.382.130,00 денари плус ДДВ, кои ќе ги финансира Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма. Останатите 438.582.339,00 денари ќе се вложат во текот на 2016-2017 година.

За овие објекти се очекува нивно квалитетно довршување и давање во употреба во 2016-2018 година.

II.2.1 Финансиски показатели за повеќегодишните проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба

Вкупното чинење на објектите со станови наменети за продажба од повеќегодишните проекти изнесува 5.414.420.895,00 денари плус ДДВ. До крајот на 2014 година вложувањата во овие објекти изнесуваат 14.751.248,00 денари плус ДДВ, а потребните средства за нивно целосно завршување изнесуваат 5.399.669.647,00

денари плус ДДВ. Во текот на 2015 година ќе се вложат средства во висина од 7.469.894,00 денари плус ДДВ, кои ќе ги финансира Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма. Останатите 5.392.199.753,00 денари ќе се вложат во текот на 2016-2018 година.

За овие објекти се очекува нивно квалитетно довршување и давање во употреба во 2016 - 2018 година.

II.3 Финансиски показатели за изградба на станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица)

Вкупното чинење на објектите со станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица) изнесува 273.262.702,00 денари плус ДДВ. До крајот на 2014 година вложувањата во овие објекти изнесуваат 764.387,00 денари плус ДДВ. За нивно целосно завршување потребни се средства во висина од 272.498.314,00 денари плус ДДВ. Во текот на 2015 година се очекува да се вложат средства во износ од 38.806.074,00 денари плус ДДВ, кои ќе ги финансира Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма. Останатите 233.692.240,00 денари плус ДДВ ќе бидат вложени во текот на 2016-2018 година.

II.4. Финансиски показатели за изградба на објекти за индивидуално домување

Вкупното чинење на објектите за индивидуално домување изнесува околу 461.250.000,00 денари плус ДДВ. Во 2015 година вложувањата во овие објекти изнесуваат околу 10.000.000,00 денари плус ДДВ.

II.5. Финансиски показатели за изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи

Вкупното чинење објектите со станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи (изградба на социјални станови) изнесува 3.276.185.987,00 денари со ДДВ. Вредноста на чинење без ДДВ, но со вклучена вредност на градежното земјиште на локациите предвидени за изградба на објектите, како и вкalkулирани 4% за имплементација на Проектот изнесува околу 50,7 милиони Евра. 50% (25,35 милиони Евра) се обезбедуваат со кредит од Банката за развој при Советот на Европа (Проект F/P 1674). Останатите 50%, како и изградбата на деловниот простор и трошоците за ДДВ ќе бидат финансирани од страна на Владата на Република Македонија со средства од Буџетот за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 година, како и со средства на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје од сопствено работење.

До крај на 2014 година платени се средства во висина од 1.116.271.086,00 денари кои се обезбедени од следните извори:

- 683.618.528,00 денари платени од страна на Република Македонија (од досегашните Буџети на Република Македонија и средства од сопствено работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје);

- 432.652.558,00 денари од кредитот од Советот на Европа

Во 2015 година потребни се средства во висина од 200.000.000,00 денари

- 200.000.000,00 денари предвидени средства за изградба на социјални станови во Буџетот на Република Македонија за 2015 година од заеми - кредит од Советот на Европа

II.6. Финансиски показатели за изградба на станови за реализација на Законот за денационализација

Вкупното чинење на изградбата на 57 стана, кои ќе се градат заради спроведување на Законот за денационализација, изнесува 128.000.000 денари плус ДДВ

Средствата ќе бидат обезбедени со кредит од домашните банки за целиот износ, со државна гаранција, согласно Законот за јавен долг.

Само во 2015 година потребни се средства во висина од околу 2.000.000,00 денари

II.7. Финансиски показатели за довршување и изградба на објекти по Одлуки на Владата на Република Македонија

Вкупното чинење за довршување и изградба на објектите по Одлуки на Владата на Република Македонија изнесува 4.512.900.161,00 денари со вклучен ДДВ. До крај на 2014 година вложени се средства во висина од 1.545.619.504,00 денари со вклучен ДДВ. За целосно довршување на овие објекти потребни се уште 2.967.280.657,00 денари со вклучен ДДВ, а во 2015 година ќе бидат вложени средства во висина од 596.634.584,00 денари со вклучен ДДВ. Изворите на средства за овие објекти се наведени во Глава III од оваа програма. За објектите од табелата I.7. Довршување и изградба на објекти по Одлуки на Владата на Република Македонија, и тоа од реден број 1 до реден број 5, истите ќе се реализираат кога ќе бидат обезбедени средства за оваа намена.

За објектите под реден број 6 и 7 од Табела I.7 од Прилог 7, средствата се обезбедуваат по основ на дивиденда за 2005 година од АД ГТЦ, која е резултат на остварените приходи од продажба на деловниот простор и од средствата од остварената продажба на Светскиот Бизнис Центар во Скопје.

За изградба на Источна и Западна трибина на Национална Арена Филип II Македонски, рушење на постојната источна и западна трибина, фасадно обликување и илуминација на Национална Арена Филип II Македонски, реконструкција на јужна трибина и реконструкција на спортскиот терен (борилиште) на Национална Арена Филип II Македонски, довршување целосно на изградбата на поттрибинскиот простор на северна трибина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на источна и западна трибина, опремување на Национална Арена Филип II Македонски во Скопје (борилиште и поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на инфраструктурна мрежа на објекти како и за изградба на TV COMPOUND - паркинг за репортажни коли за Национална арена Филип II Македонски во Скопје, за целосно ставање во функција на реконструираниот спортски терен и борилишта, осветлување на атлетскиот патеки, како и на дел од трибинскиот и поттрибинскиот простор, и фасадно обликување и илуминација и партер на источна трибина, во 2015 година потребни се средства во висина од 174.000.000,00 денари со вклучен ДДВ, кои се обезбедуваат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма.

Вкупното чинење на изградбата на катната гаража во Скопје на градежната парцел 6.7 од планот Мал ринг изнесува 277.947.437,00 денари. Во 2015 година предвидени се да се потрошат 228.296.091,00 денари од

кои 91.318.436,00 денари средства од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје (обезбедени од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма) и 136.977.655,00 денари од банкарски кредити

Вкупното процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје на изградбата на објектите на улица Македонија (ред. број 11 и 12 од Табела I.7 од прилогот бр.7) и објектот на улица Бихачка под реден број 13 од истата табела, изнесува 87.641.427,00 денари со вклучен ДДВ. Досега се вложени средства во висина од 20.409.434,00 денари со ДДВ, а во 2015 година се очекува да се вложат останатите средства во висина од 67.231.993,00 денари со вклучен ДДВ кои се обезбедуваат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма.

Вкупното чинење на објектот за потребите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје изнесува 430.509.980,00 денари со вклучен ДДВ. Во 2015 година се очекува да се вложат средства во висина од 124.906.500,00 денари со вклучен ДДВ кои се обезбедуваат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма. Останатите средства ќе бидат вложени во текот на 2016-2017 година.

ГЛАВА III

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ВО ДЕЛОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН ПРОСТОР НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

За реализација на програмата во делот за изградба на станбен простор, во 2015 година вкупно потребни се средства во висина од 1.232.632.924,00 денари, кои се обезбедуваат од следните извори на финансирање:

За изградба на станови за лица во социјален ризик:

- 200.000.000 денари предвидени средства за изградба на социјални станови во Буџетот на Република Македонија за 2015 година од заеми - кредит од Банката за развој при Советот на Европа

- За изградба на катна гаража во Скопје
- 136.977.655,00 денари од банкарски кредит
- 2.000.000 денари за изградба на станови за реализација на Законот за денационализација се обезбедуваат со кредит од домашните банки за целиот износ, со државна гаранција, согласно Законот за јавен долг.

ОСТАНАТИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

Останатите 893.655.270,00 денари потребни за реализација на програмата во 2015 година се обезбедуваат од следните извори на финансирање:

III. 1. Приходи од анuitети за 2015 година од продадени станови, деловни простории, гаражи и подруми со одложено плаќање.

Ануитети од продадени станови, деловни простории, гаражи и подруми во износ од 82.982.780,00 денари:

Ануитети	82.982.780,00		82.982.780,00 денари
Вкупно III.1.			82.982.780,00 денари

III 2. Приходи од закупнина на станбен и деловен простор за 2015 год. за проширување на материјалната основа.

Закупнина за станбен простор	.	
50.548.220,00 денари x 23,5%.		11.878.832,00 денари
Закупнина за деловен простор		
134.460.192,00 денари x 23,5%		31.598.142,00 денари
Вкупно III.2.		43.476.977,00 денари

III. 3. Од продажба на станови, гаражи и подруми во објекти во градба:

- Од објекти во РЦ Аеродром и Радиобран	340.000.000,00 денари
340.000.000,00	
- Комплекс Источна индустриска зона Објект	71.000.000,00 денари
3.1. и Париска	
Вкупно III.3.	411.000.000,00 денари

III.4. Паркинг, Стадион и Катни гаражи:

	47.000.000,00 денари
Вкупно III.4.	47.000.000,00 денари

III.5. Приливи од наплатени утужени побарувања:

	15.000.000,00 денари
Вкупно III.5.	15.000.000,00 денари

III.6. Побарувања по основ на ДДВ:

	48.428.687,00 денари
Вкупно III.6.	48.428.687,00 денари

III.7. Побарување – Тутунски комбинат Прилеп:

	25.240.620,00 денари
Вкупно III.7.	25.240.620,00 денари

III. 8. Од продажба на станови, гаражи и подруми во објекти на залиха:

Очекувани приходи	220.530.000,00 денари
Вкупно III.8.	220.530.000,00 денари

Извори на финансирање	(денари)
III.1 Приходи од анuitети	82.982.780,00
III.2 Приходи од закупнина на станбен и деловен простор	43.476.977,00
III.3 Од продажба на станови деловен простор, гаражи и подруми во објекти во градба	411.000.000,00
III.4. Паркинг, Стадион и Катни гаражи	47.000.000,00
III.5. Од наплатени утужени побарувања	15.000.000,00
III.6. Побарувања по основ на ДДВ	48.428.687,00
III.7. Побарување – Тутунски комбинат Прилеп	25.240.620,00
III. 8. Од продажба на станови, деловен простор гаражи и подруми во објекти на залиха:	220.530.000,00
Вкупно:	893.659.064,00

Потребни средства за реализација на програмата во делот на станбена изградба за 2015 година	893.655.270,00 денари
Очекувани приходи од извори на финансирање за реализација на програмата во делот на станбена изградба за 2015 година	893.659.064,00 денари

Разликата од 3.794,00 денари ќе се користи како фонд за ликвидност.

Продажба на станови сопственост на Република Македонија

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката врши продажба на станови сопственост на Република Македонија и тоа :

1. Станови кои се градат или се изградени по претходни програми и со оваа програма, наменети за продажба;

2. Станови кои се користат од лица без соодветен акт за доделување и користење, согласно Законот за домување ;

3. Станови за кои во актот за доделување и/или во договорот за закуп е утврдено право на откуп, согласно Законот за домување;

4. Продажба на станови изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“;

1. Станови кои се градат или се изградени по претходни програми и со оваа програма, наменети за продажба

1.1 Станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица)

Становите наменети за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица), ќе се продаваат согласно Одлуката за продажба на станови на кои права, должности и одговорности во поглед на располагањето има Република Македонија.

Становите ќе се продаваат на млади брачни двојки, со возраст на двајцата сопружници најмногу до 38 години и кои се во брак најмногу 8 години во зависност од бројот на децата, и самохрани родители во зависност од период на самохран родител и бројот на децата, инвалидизирани лица, самци и други станбено необезбедени лица кои се државјани на Република Македонија и кои не поседуваат стан, кука или кука за одмор и рекреација во лична сопственост, во сопственост на брачниот другар и децата на територија на Република Македонија. Предност при купување на овие станови ќе имаат брачните парови, самохрани родители, инвалидизирани лица, самци и други станбено необезбедени лица кои имаат постојано место на живеење во местото каде е изграден станот. Спроведување на постапката за распределба на станите во зависност од бројот на бодови ќе се врши по електронски пат во Министерството за транспорт и врски. Постапката и начинот на плаќање ќе се врши согласно Одлуката за продажба на станови на кои права, должности и одговорности во поглед на располагањето има Република Македонија.

Физичките показатели се дадени во Прилог 3, на оваа програма.

1.2 Станови изградени и во градба од претходни програми

Станови изградени и во градба од претходни програми, наменети за продажба, ќе се продаваат со 100% плаќање од пазарната продажна цена и во постапка определена со акт на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката.

Физичките показатели се дадени во Прилог 1, на оваа програма.

1.3 Станови наменети за продажба во објекти предвидени за изградба согласно оваа програма

Становите наменети за продажба во објекти предвидени за изградба согласно оваа програма, ќе се продаваат со 100% плаќање од пазарната продажна цена и во постапка определена со акт на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката.

Физичките показатели се дадени во Прилог 2, на оваа програма

За реализација на ваквиот начин на продажба на станите од точка 1.2 и точка 1.3, од особена важност се одредбите на Законот за катастар на недвижности и неговата примена.

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката, може да ја организира продажбата на станите преку користење на финансиски услуги од деловните банки, како и странски (меѓународни) финансиски институции или конзорциуми.

2. Предмет на продажба се станови сопственост на Република Македонија кои се користат од лица без соодветен акт за доделување и користење на станот

Продажбата на овие станови се врши во готово или на одложено плаќање со учество од 30% од цената на станот, а остатокот од цената се исплатува најмногу до 180 еднакви месечни рати со годишна камата од 7,2%.

Вредноста на станот се определува согласно со Уредбата за методологијата за утврдување на вредноста на станот, како и методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп, закуп на станови за определена намена.

Во вака утвдената продажна цена се додава и надоместок за претходното користење на станот која се пресметува во висина на закупнината којашто важела во периодот на користењето на станот.

Неплатениот надоместок за претходното користење на станот може во цел износ да се додаде на продажната цена на станот.

По влегување во сила на Законот за домување во месец август 2009 година, евидентирани се вкупно 954 лица кои користат стан без соодветен акт за доделување и користење на станот на територија на Република Македонија. Согласно законските одредби, во рок од 6 месеци, овие лица имаа право да поднесат барање за откуп до Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката или да поднесат барање за закуп на станот до Комисијата за станбени прашања при Влада на Република Македонија.

Во утврдениот рок, до Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката беа поднесени 600 барања за откуп на станот, од кои беа усвоени 137 барања за откуп. Голем дел од лицата чии барања за откуп беа усвоени се откажаа од склучување договор за купопродажба поради високо утврдена конечна продажна цена.

Во 2014 година бројот на лица кои користат стан, сопственост на Република Македонија без соодветен акт за доделување и користење ќе варира поради измените во законските одредби на Законот за домување.

Имено, согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за домување (Службен весник на Република Македонија бр.55/13), лицата кои не го оствариле правото на откуп по член 131 и 132 од Законот за домување, ќе имаат можност да го откупат станот како лица кои користат стан без соодветен акт за доделување и користење, по услови, начин и постапка определени по закон.

По ова законско решение, се очекува зголемување на бројот на лица кои користат стан без соодветен акт за доделување и користење па соодветно се очекува и зголемување на продажбата на овие станови.

Од таа причина се очекува и промена во динамиката на продажба на овие станови.

3. Продажба на станови за кои во актот за доделување и/или во договорот за закуп е утврдено право на откуп

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.163/13) е предвидена продажба на станови за кои во актот за доделување и/или во договорот за закуп е утврдено право на откуп.

Продажбата на овие станови се врши во готово или на одложено плаќање со учество од 30% од цената на станот, а остатокот од цената се исплатува најмногу до 180 еднакви месечни рати со годишна камата од 7,2%.

Вредноста на станот се определува согласно со Уредбата за методологијата за утврдување на вредноста на станот, како и методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп, закуп на станови за определена намена.

Во вака утвдената продажна цена се додава и надоместок за претходното користење на станот која се пресметува во висина на закупнината којашто важела во периодот на користењето на станот.

Неплатениот надоместок за претходното користење на станот може во цел износ да се додаде на продажна цена на станот.

Во евиденцијата на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје има станови за кои во актот за доделување и/или договорот за закуп е утврдено право на откуп. Барањето за откуп на станот, овие лица имаат право да го поднесат во рок од една година од влегување во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/13), а доколку не поднесат барање за откуп, ќе се сметаат за лица кои користат стан во сопственост на Република Македонија под закуп без право на откуп.

ЧЕТВРТ ДЕЛ

Стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката и негово инвестиционо и тековно одржување

ГЛАВА I

Стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката

Инвестиционо и тековно одржување на станбен простор

1. Оцена за состојбите

Оцената за состојбите во врска со одржувањето на станбениот простор во оваа програма се прикажува преку: физичките показатели наведени во Прегледи на станови по „квалитет на градбата“ „структура на станови“, „вкупно станови со вкупна површина“ и според „статус на користење“.

1.1 Физички показатели за станбените згради и станови

Состојбата на станбениот фонд кој е предмет на инвестиционо одржување искажан преку физички показатели врз основа на 31.10.2014 година според квалитетот на градба, структурата на станови, бројот на вкупно станови со вкупна површина и според статус на користење се прикажува како што следи:

1.1.1 Бројот на станови според квалитетот на градба
Табела 1

Реден број	Подружница	Квалитет на станови			Вкупно станови
		тврда	монтажна	субстандардни	
1	2	3	4	5	6
1	Скопје	1.224	507	326	2.057
2	Битола	400	7	25	432
3	Охрид	168	10	3	181
4	Прилеп	260	0	0	260
5	Кичево	126	18	31	175
6	Кочани	326	0	0	326
7	Куманово	158	6	109	273
8	Штип	463	0	0	463
9	Кавадарци	75	1	59	135
10	Струмица	242	8	69	319
11	Тетово	227	2	30	259
12	Велес	229	18	25	272
	Вкупно	3.898	577	677	5.152

Вкупниот број на станови сопственост на Република Македонија според квалитетот на градба искажани со состојба 31.10.2014 година изнесува 5.152 од кој број искажани според квалитетот на градба се:

- бројот на станови од тврда градба изнесува 3.898 стана;

- бројот на станови монтажна градба изнесува 577 стана;

- бројот на станови во субстандардна состојба изнесуваат 677 стана

1.1.2. Број на станови според структурата

Табела 2

Ред. број	Подружница	Собност на станови					Вкупно станови	Вкупно гаражи	Вкупно станови и гаражи	Вкупна површина на станови и гаражи
		1*	2*	3*	4*	гарсоњери				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Скопје	639	567	281	64	506	2.057	323	2.380	101.809,18
2	Битола	122	230	48	18	14	432	0	432	24.153,48
3	Охрид	35	121	9	0	16	181	0	181	9.347,41
4	Прилеп	121	116	19	4	0	260	0	260	13.578,00
5	Кичево	46	87	40	2	0	175	0	175	8.093,66
6	Кочани	103	165	53	1	4	326	0	326	19.116,00
7	Куманово	102	113	56	2	0	273	0	273	15.166,30
8	Штип	126	157	35	7	138	463	2	465	24.160,00
9	Кавадарци	16	108	7	1	3	135	0	135	7.068,00
10	Струмица	82	164	23	0	50	319	0	319	17.060,84
11	Тетово	71	131	40	13	4	259	0	259	13.084,80
12	Велес	90	135	43	4	0	272	0	272	15.671,22
Вкупно		1.553	2.094	654	116	735	5.152	325	5.477	268.308,89

Бројот на двособни станови е најголем и изнесува 2.094 стана, бројот на едноособни станови изнесува 1.553 бројот на трособни станови изнесува 654 бројот на четирособни станови е 116 стана и бројот на гарсоњери изнесува 735 стана.

1.1.3. Површина на станите

Табела 3

Реден број	Подружница	Вкупно стани	Површина по м ²
1	2	3	4
1	Скопје	2.057	97.053,61
2	Битола	432	24.153,48
3	Охрид	181	9.347,41
4	Прилеп	260	13.578,00
5	Кичево	175	8.093,66
6	Кочани	326	19.116,00
7	Куманово	273	15.166,30
8	Штип	463	24.142,00
9	Кавадарци	135	7.068,00
10	Струмица	319	17.060,84
11	Тетово	259	13.084,80
12	Велес	272	15.671,22
	Вкупно	5.152	263.535,32

Вкупната површина на станите сопственост на Република Македонија искажано врз основа на состојба 31.10.2014 година година изнесува 263.535,32 м²

Според површината на станите може да се констатира дека најголем број на стани има во Скопје 2.057 со површина од 97.053.61 м², што претставува 36,83% од вкупната површина.

1.1.4. Бројот на стани според статусот на користење

Табела 4

Ред. бр.	Подружница	Со станарско право	Со времено решение	Без соодветен акт за доделување и користење на станот	Друг вид корисник	Вкупно стани
1	2	3	4	5	6	7
1	Скопје	461	463	672	482	2.078
2	Битола	119	183	99	31	432
3	Охрид	31	115	11	24	181
4	Прилеп	144	68	37	11	260
5	Кичево	56	61	31	27	175
6	Кочани	10	184	38	94	326
7	Куманово	75	109	19	70	273
8	Штип	70	131	100	162	463
9	Кавадарци	34	31	40	30	135
10	Струмица	78	115	100	26	319
11	Тетово	60	6	84	109	259
12	Велес	40	173	16	43	272
	Вкупно	1.178	1.639	1.247	1.109	5.173

Разликата во вкупниот број на стани (од 21 стана) која се јавува за Подружница Скопје во претходните табели 1, 2 и 3 (2.057 стана), споредено со податоците во Табела 4 (2.078 стана), произлегува од состанарски однос на станарите.

Бројот на станите искажан со состојба 31.10.2014 година година според статусот на користењето од страна на корисниците на станите со статус на станарско право изнесуваат 1.178 стана.

За разлика од останатиот број на стани за кои не е решен статусот на корисниците, овој број на корисници во пракса не предизвикува посебни проблеми, затоа што е решен нивниот статус во однос на користењето. Меѓутоа, за останатите видови на корисници,

статусот на користењето на станите е проблематичен се до неговото конечно решавање.

Рекапитуларниот приказ на корисниците со нерешен статус на користењето е следниот:

користењето е следниот:

- корисници на стани со времено решенија	1.639
-корисници на стани без соодветен акт за доделување и користење на станот	1.247
-корисници на стани со друг вид на користење	1.109
ВКУПНО:	3.995

Корисници на стани со времено решенија

Во оваа категорија на корисници на стани со времено решенија во најголем број случаи се стани ангажирани за реализација „Програмите за уредување на градежно земјиште на Општините“, како и стани ангажирани за ранливи категории на граѓани, распределени стани по Проект ФП 1340 и Проект ФП 1674.

Корисници на стани без соодветен акт за доделување и користење на станот

Во оваа категорија согласно Законот за домување под користење на стан сопственост на Република Македонија без соодветен акт за доделување и користење, се подразбира користење на стан од страна на лице кое е вселено и користи стан во сопственост на Република Македонија без акт за доделување и користење на станот издаден од надлежен орган и без Договор за користење односно закуп на станот.

Друг вид на корисници:

Во категорија друг вид на корисници спаѓаат станите во сопственост на поранешните југословенски Републики, како и стани издадени по основ на закуп согласно на Законот за домување, стани на хаусмајстори, нераспределени стани согласно Проектот ФП 1340 и Проект ФП 1674, лица со Решенија за закуп и право на откуп по услови на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.

Извори на средства

Основен извор за финансирањето на активностите околу одржувањето на станбен простор претставува закупнината како цена на услугите за користење на станите наменети за одржување.

Висината на средствата од закупнината со кои се реализира оваа Програма, во делот за одржување на станбен простор се утврдува со Одлука на Одбор на Директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.

Поаѓајќи од ваквите основи, апсолутните износи на финансиските средства во 2015та година за одржување на станбен простор на ниво на Република Македонија изнесуваат вкупно 12.190.830,00 денари или поединечно по Подружници:

Табела 5

<i>Ред. број</i>	<i>Подружница</i>	<i>Број на станови</i>	<i>Површина во м²</i>	<i>Вкупно планирана наплатена закупнина</i>	<i>Одржување на станбен простор планирани 25%</i>
1	2	3	4	5	6
1	Скопје	1.900	89.203,00	20.000.000,00	5.000.000,00
2	Битола	440	24.019,10	2.800.000,00	700.000,00
3	Охрид	181	9.347,00	2.100.000,00	525.000,00
4	Прилеп	240	12.578,00	1.800.000,00	450.000,00
5	Кичево	165	7.613,00	1.700.000,00	425.000,00
6	Кочани	326	19.116,00	3.900.000,00	975.000,00
7	Куманово	264	14.679,30	2.000.000,00	500.000,00
8	Штип	430	22.300,00	5.500.000,00	1.375.000,00
9	Кавадарци	135	7.068,00	560.000,00	140.000,00
10	Струмица	308	16.455,84	3.796.200,00	949.050,00
11	Тетово	242	12.243,62	1.300.000,00	325.000,00
12	Велес	264	15.181,22	3.307.123,00	826.780,00
	Вкупно	4.895	249.804,08	48.763.323,00	12.190.830,00

Распределбата на планираните средства наменети за одржување на станбен простор по Подружници е направена согласно планираниот број на становите и планираната наплата на закупнина за 2015та година, а согласно актот на Акционерското друштво за изградба со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, што е и основна рамка за вложувањата и интервенциите од страна на Подружниците.

ГЛАВА II

Инвестиционно и тековно одржување на деловен простор од значење за Републиката

I. ОЦЕНА ЗА СОСТОЈБИТЕ

1.Преглед на деловен простор од значење за Републиката според територијална распределеност

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, покрај станбениот простор стопанисува и со деловен простор од значење за Републиката, прикажан во физички показатели во следниот табеларен преглед:

Табела 1

Реден број	Подружница	Вкупно деловен простор	
		број	површина во м ²
1	2	3	4
1	Скопје	526	85.955,54
2	Битола	440	25.900,47
3	Охрид	13	1.485,73
4	Прилеп	16	3.882,00
5	Кичево	9	237,23
6	Кочани	7	111,21
7	Куманово	154	7.243,31
8	Штип	23	1.149,00
9	Кавадарци	17	887,16
10	Струмица	20	1.299,80
11	Тетово	47	1.286,85
12	Велес	27	629,00
13	Дирекција	2	129,25
	административна барака	1	220,00
	трансформација	31	36.095,00
	Вкупно	1.333	166.511,55

Бројот на деловните единици на ниво на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје на 31.10.2014 година година изнесува вкупно 1.312 деловни единици со вкупна корисна површина од 166.511,55 м².

Согласно оваа табела најголем број деловни единици има во Скопје 526 со вкупна површина 85.955,54 м² и Битола со 440 деловни единици со вкупна површина 25.900,47 м².

Табела 1.А.

Ред. бр.	Подружница	ТРАЕН КАРАКТЕР		ВРЕМЕН КАРАКТЕР		Вкупно деловен простор на стопанисување
		Тврда	Монтажна	Тврда	Монтажна	
1	2	3	4	5	6	7
1	Скопје	342	0	67	117	526
2	Битола	385	0	23	32	440
3	Охрид	9	0	0	4	13
4	Прилеп	16	0	0	0	16
5	Кичево	9	0	0	0	9
6	Кочани	7	0	0	0	7
7	Куманово	66	0	7	81	154
8	Штип	20	0	0	3	23
9	Кавадарци	12	0	5	0	17
10	Струмица	13	0	0	7	20
11	Тетово	14	0	0	33	47
12	Велес	8	0	0	19	27
13	Дирекција	3	0	0	0	3
	административна барака					1
	трансформација	30	1	0	0	31
	Вкупно	934	1	102	296	1.333

Според квалитет на градба од вкупно 1.333 деловни единици:

- 935 деловни единици се од траен карактер;
- 398 деловни единици се од времен карактер.

II. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

Основен извор на средства за финансирање на активностите околу тековното и инвестиционото одржување на деловните згради и деловните простори претставува закупнината.

Мерките и активностите кои во текот на 2014та година беа превземени за зголемување на висината на наплатата на закупнината, планираните средства за 2015та година кои ќе бидат ангажирани за одржување на деловните згради и деловните простории на ниво на Република Македонија, се прикажани во табелата број 2.

Табела 2

Ред. бр.	Подружница	Број на деловни единици	Површина на деловниот простор во м ²	Вкупно планирана наплата на закупнина	Одржување на деловен простор планирани 16%
1	2	3	4	5	6
1	Скопје	526	85.955,54	56.000.000,00	8.960.000,00
2	Битола	418	24.605,00	34.560.000,00	5.529.600,00
3	Охрид	13	1.485,73	378.660,00	60.585,60
4	Прилеп	18	4.051,00	1.000.000,00	160.000,00
5	Кичево	9	237,23	928.700,00	148.592,00
6	Кочани	7	111,21	162.000,00	25.920,00
7	Куманово	154	7.243,31	10.000.000,00	1.600.000,00
8	Штип	22	1.110,00	550.000,00	88.000,00
9	Кавадарци	17	887,16	125.000,00	20.000,00
10	Струмица	20	1.299,80	230.113,00	36.818,08
11	Тетово	47	1.271,85	700.000,00	112.000,00
12	Велес	27	629,00	1.329.261,00	212.681,76
13	Дирекција	3	129,25		
	административна барака		220,00		
	трансформација	31	36.095,00		
	Вкупно	1.333	165.331,08	105.963.734,0	16.954.197,44

Според прикажаната табела вкупните планирани средства за одржување на деловните згради и деловни простории изнесуваат 16.954.197,44 денари.

III. МЕРКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПОЛИТИКА НА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА

Мерки за одржување

При реализацијата на оваа Програма треба да се имаат во предвид следните мерки заради обезбедување на подобри услови за одржување на деловниот простор:

1. Да се склучат Договори за тековно и инвестиционно одржување со можен обем на работи, согласно определбите на Законот за јавни набавки и истиот ќе служи како основа за утврдување на пресметките за реализација на работите на одржувањето.

2. Заради избегнување на појава од одредени можни штети, Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката-Скопје треба да ги превземе сите мерки на обезбедување и осигурување, со цел да се спречат ваквите појави, дефинирајќи ги заемните обврски со корисниците на деловните простории како закупци, како и преку другите надлежни органи во Републиката.

ГЛАВА III

Подобрување на условите на домувањето во постојните станбени згради и станови

Поаѓајќи од досегашното искуство како и од утврдените обврски, Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката-Скопје при реализација на оваа програма, а заради обезбедување подобри и поефикасни услови за одржување на постојните станбени згради и станови, треба да го спроведе следното

1. При спроведувањето на јавната набавка за инвестиционно одржување како оперативно дејствие во одржувањето на станбените згради и станови, треба да се поаѓа од претходно извршена анализа на станбените згради и станови преку изготвување на техничка документација со пример на количините на работа и нивната вредност.

2. Планот за јавни набавки треба да кореспондира со паричните средства наменети за одржување на станбените згради и станови утврдени во оваа програма.

3. При интервенциите за одржување на повеќестанбените објекти-станбени згради, со мешовита сопственост, од особена важност е досегашно дефинирање на делот на интервенциите кои се на терет на средствата предвидени со оваа програма.

Реалното дефинирање на средствата за делот што се однесува за становите во сопственост на Република Македонија во повеќестанбените објекти-станбени

згради, во секој случај, треба да биде и облигационо регулирано, преку соодветен договор за интервенции во одржувањето со сопствениците на посебните делови, почитувајќи го притоа донесениот План за одржување на станбената зграда.

За реализација на предходното во станбените згради со мешовита сопственост потребна е соработка со заедницата на сопственици, односно со управителот на станбените згради кои на собирот на сопственици донеле одлука со зградата да управува управител, се со цел да се постигне рационална, економична и ефикасна реализација на интервенциите во одржувањето на станбениот објект.

4. Заради избегнување на одредени можни штети од негрижата од одржувањето на станбените објекти од било кои субјективни или објективни причини, (заедница на сопственици, поединци, сопственици и друго) Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката-Скопје да покрене иницијатива за отстранување на причините кои би довеле до можни штети.

При отстранување на причините за можните штети, Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката-Скопје е должно да ги користи сите овластувања што се дадени со позитивните законски прописи, а особено одредбите на Законот за домување како основен нормативен акт од областа на домувањето, да и ги информира и да инсистира органите надлежни за оваа област да интервенираат за отстранување на причините кои би довеле до можни катастрофи.

ПЕТТИ ДЕЛ

Реализација на програмата

Оваа програма ќе ја реализира Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбениот простор и со деловниот простор од значење за Републиката - Скопје, согласно Законот за домување и претставува основа за отпочнување на постапка за добивање на одобрение за градење, согласно прописите за градење на објекти.

ШЕСТТИ ДЕЛ

Завршна одредба

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-9877/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Прилог 1

1.1 Довершување на станови во градба од предходни програми, наменети за продажба											
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор	гаражи	подруми		Локација	
				број	површина (m2)			број	површина (m2)	КП	површина (m2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Скопје	Комплекс Источна индустриска зона ОБЈЕКТ 3.1	П+6+Пк	1	126	9.485,88	438,82	2.054,75			1768/6	4107
	Париска бб	П+4	1	20	1.286,28		431,28			3062	743
	Вкупно 1.1.		2	146	10.772,16	438,82	2.486,03				

Прилог 2

2. Изградба на објекти со станови наменети за продажба за 2015 година											
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор	гаражи	подруми		Локација	
				број	површина (m2)			број	површина (m2)	КП	површина (m2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Скопје	ГП 4.40 Букурешка бб	П+4	1	20	1.400,00		480,00			3060	720
	ГП 04.01 Јужен дел-централно градско подрачје	П+6+Пк	1	126	8.197,00	1.171,50	2.920,00			13574/3	1.953
			2	146	9.597,00	1.171,50	3.400,00				

Прилог 2.1

1. 2в. Повеќегодишни проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба												
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор	гаражи	подруми		Локација		
				број	површина (m ²)		површина (m ²)	број	површина (m ²)	КП	површина (m ²)	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ГП 4.44 Букрешка бб	П+3	1	20	1.400,00		480,00			3060/2	596	Карпош
	ГП 2.1 ДУП Дебар маало 1	П+4	1			6.104,00	3.060,00			5175, 5180	2359	Центар 1
	ГП 3.1 ДУП за дел од Тафталиџе	П+8+Пк	1	110	7.357,50		981,00			3230/13	2496	Карпош
	30 - Локалитет Алумина	П+4	1			9.412,80	3.922,00			5175, 5176, 5179	3299	Центар 1
	ГП 2.58 Локалитет Клинички блок Димитар Мирчев бб	П+4+Пк	1	46	4.200,00		1.400,00			403/2, 415, 416, 414, 413, 417/1, 417/3, 410, 404/2, 412, 421/4	1469	Центар 2
	Г.П.6.5. Локалитет Црква-УЕ Б	П+12+Пк	1	182	10.920,00	420,00	2.725,00			755/19	2712	Кисела Вода 2
	Објект 1.12 РЦ Аеродром	П+4+Пк	1	48	3.294,11	768,16		48	232,28	1734/1, 1734/22, 1734/32	2544	К.Вода 2
	Објект 1.2 МЗ Тафталиџе 30 УБ Заразко Цветковски	П+4+Пк	1	51	2.685,60	671,40	671,40			2789, 2790, 2791/1, 2792	3104	Карпош
	Објект 1.3 МЗ Тафталиџе 30 УБ Здравко Цветковски	П+4+Пк	1	34	2.103,66	120,69	1.115,49			2788, 2787/2, 2785, 2775/3, 2787/1, 2776/3, 2786, 2776/5, 2783, 2784	1548	Карпош
Битола	Максим Горки бр.9	П+3+Пк	1	9	463,50	329,60		9	220,00	11961	393	Центар 1
	АРМ четврт 1 Блок 2 објект 2.1	П+5	1	83	5.130,00		2.210,00			17595/1 дел	44360	Битола
	АРМ четврт 1 Блок 2 објект 2.2	П+5	1	59	3.300,00		1.912,00					
	Довлежик 3 Ламела 1,2,3,4 и 5	П+5 и П+6	1	134	8.380,81	377,92		134	318,74	5876/9, 6034/4, 6035/2, 6034/6, 5877/5, 6033/2	4088, 1827, 882, 2834, 697, 26	Битола
	Довлежик 4 Ламела 1,2,3,4 и 5	П+5 и П+6	1	134	8.380,81	377,92	1.262,50	134	318,74			
Охрид	Булевар 1 Мај бб ПЗ	П+4+Пк	1	42	2.251,46	309,70		42	309,70	4725/2	1261	Битола
	Бејбунар блок 7.10	П+5+Пк	1	62	3.692,00		633,78			6605/1, 6606/1	2306	Охрид
	Бејбунар блок 7.11	П+5+Пк	1	63	3.752,00		644,00			6606/1	2306	Охрид
Кочани	Гр. Парцела 2.1 за КП бр. 12948/1 КО Кочани Блок 2	П+4+Пк	1	33	1.958,00			33	354,66	12948/1	1559	Кочани
Штип	Центар Г.П. 2.7	П+2+Пк	1	9	473,63	157,00		9	157,00	8336/1	351,13	Штип

Прилог 2.1

Кавадарци	ГП Б.41	П+3+Пк	1	10	476,25			10	95,25	11601/1 11601/2 11601/3 11601/4 11601/5 11601/6 11601/7	226	Кавадарци2
	ГП Б.42	П+3+Пк	1	10	731,25			10	146,25	11602	325	Кавадарци2
Струмица	ГП 20-15	П+6	1	41	2.460,00					7377	1337	Струмица
	УРБАН БЛОК 37	П+6	6	436	26.160,00	1.538,00	7000,00	124	540,00	7034/3	16486,5	Струмица
Тетово	Т.107.1	П+6+Пк	1	33	2.415,00			33	220,00	8670	4064	Тетово 2
Гостивар	Урбан Блок 1 Гр. Парцела А1 .486	П+3	1			908,80			227,20	4576/1 4576/2 4569/3 4577/4	310	Гостивар
Струга	Плотишта	П+2	4	8	549,00	277,00				2832/1 3189/1 3188/2 2831/6	7377	Струга
Велес	Блок 3 ГП 3.2 ДУП за УЕ VII-блок 42 локалитет КАСАРНА	П+6	3	144	8.640,00	1.612,80	6074,00			7180/3	6074	Велес
Изградба на објекти на локацији кои не се задржуваат согласно важечки ДУП, а на локациите е планирана станбена изградба												
Скопје	ул. Никола Тримпаре бр. 29											
	ул. Шитска бр. 32											
	ул. Иво Лопа Рибар бр. 125А											
	Бул. 3-та Македонска бригада бр. 3/49											
Битола	ул.Симеон Кавракиров бр. 22											
	ул. Јане Сандански бр. 30											
	Вкупно 12а.		37	1.801	111.174,58	23.385,79	35.116,17	586	3.439,81			

Прилог 3

1.3. Станови за станбено обезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено													
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		Деловен простор		гаражи	подруми		Локација		
				број	површина (m2)	површина (m2)	број		површина (m2)	КП	површина (m2)	КО	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
Скопје	Објект 3.9 РЦ Аеродром	П+6+ПК	1	35	2.267,64	335,27			35	175,13	1734/24	1067	К.Вода 2
Кавадарци	Б-3 Благо Алексов бб	П+4+ПК	1	19	1.280,00	214,60			19	206,00	11500	1289	Кавадарци
Кочани	Гр. Парцела 2.1 за КП бр. 12948/1 КО Кочани Блок 2	П+4+ПК	1	20	1.186,67				20	214,94	12948/1	1559	Кочани
Тетово	Т.107.1												
Гостиварска	Ламела 2	П+6+ПК	1	34	2.475,00				34	228,00	8670	4064	Тетово 2
	Вкупно 1.3.		4	108	7.209,31	549,87		0,00	108	824,07			

Прилог 4

[illegible]

Прилог 5

I.5. Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи											
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор површина (m2)	гаражи површина (m2)	подруми		Локација	
				број	површина (m2)			број	површина (m2)	КП	површина (m2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Скопје	Горче Петров Јурија 3.1	П+4+Пк	1	51	2.000,30	66,38	146,00	51	134,06	608/2 608/3 760/3 2455/3	220 340 607 290
	Горче Петров Јурија 3.2	П+4+Пк	1	51	2.000,30	66,38	207,97	51	134,06	760/2 1/3 2455/2	62 548 828
	Босна и Херцеговина Б 9.3 О-4	П+13	1	312	12.240,40	707,62	0,00	268	784,44	11968/3 11969/6 11963/4	1.886 2.792 763
	Шито Оризари УВ 41 П 8 Сарај	П+4 П+5	2 1	51 58	2.295,00 2.610,00			51 58	306,00 470,00	10373	2200
Битола	БЛР 1 Ц 1	П+3, П+4	1	78	3.197,71	0,00	0	78	750,12	2692, 270/4, 281/3, 282/2	3.500,00
Ресен	Кумсал 2	П+4+Пк	1	18	695,17			18	88,27	4228	400
Демир Хисар	Блок 1 (Ба)	П+3+Пк	1	25	1.059,49			25	106,93	1769	2.059
Охрид	Расадник Блок 3 Блок А Ламела 2	П+5 П+2+Пк	1 1	71 22	2.912,50 793,94			71	336,00	6606, 6608	3.083
Гевгелија	Сава Михајлов 66 Блок Б Ламела 2 Сава Михајлов 66	П+2+Пк	1	22	793,94			22	121,70	дел од 1337	800
Прилеп	Точила 2 Блок 2/4	П+4	1	76	3.221,00			76	580,00	11985 11989	2.200
Кичево	Календерница 2 прв објект	П+4	1	32	1.216,16	236,50		32	113,45		410 64 101 154 91 330 374 232
Македонски Брод	објект 6.15 УЕ Бр.2	П+2	1	10	422,00	262,46		10	141,84	3239 деп	640
М.Каменица	Првонајска бб згр.1	П+4+Пк	1	29	1.165,07			29	158,10	4232/3	300

Прилог 5

Кочани	Драчевик Б.2.1. XIII бригада	П+3+Пк	1	29	1.136,45		29	140,69	15631	7152	Кочани
	Драчевик Б.2.2 XIII бригада	П+3 П+4	1	43	1.658,50	150,30	43	192,40			
Берово	Моша Пијаде бб	П+3+Пк П+4+Пк	1	51	2.061,23		51	400,00	1848-1853	1030	Берово
Пехчево	Борис Кидрич Ламела 2	П+4+Пк	1	34	1.364,50		34	137,85	1184 дел 1185 дел 1227 дел 2193 дел	1005	Берово
Виница	Планински одреди Л1 Виница	П+2	1	39	1.637,90	120,00	39	323,74	8075/4	3205	Виница
Куманово	објект во Куманово	П+6	1	68	3.264,00		68	448,00	16448;16449	986,40	Куманово
К.Паланка	Маршал Тито бб	П+5	1	46	1.842,92	348,20	46	188,09	3649/1 3649/2 3650/1 3650/2	2700 624 1453 587	Крива Паланка
Штип	Б-10 Сењак 2	П+4	1	91	3.434,52		91	649,92	918/1	2.800	Штип 1
Свети Николе	Б-4 Лозов Расадник ул. Питу Гули	П+4	1	54	2.160,00	0	54	432,00	9284/3	2200	Св. Николе
Пробиштип	Блок К1, Пробиштип УЕ 27 ул. Христијан Тодоровски Карпош	П+4	1	48	2.168,12	0	48	338,00	1005/1, 1560, 1561, 1564, 15 65 i 1566	2690	Пробиштип
Кавадарци	Б-2 Благо Алексос бб	П+4+Пк	1	30	1.234,50	203,10	30	194,40	11500/3	1636	Кавадарци
Неготино	Б-1 УМ-А2 бр. пар. 1.19	П+3	1	62	2.842,00		62	711,90	6585 дел 6588 дел	2566	Неготино
Струмица	Горги Василев бр. 44	П+4	1	41	1.837,86		41	256,64	7367	2295	Струмица
Тетово	Гостиварска бб Ламела 1 (од вкупно 3 ламели)	П+6	1	54	2.415,00		54	448,00	8670	3780	Тетово 2
Гостивар	Тоскалар А2 Ламела 1 и Ламела 2	П+4	1	70	2.883,18		70	440,19	5888/1 5890/2 5839/3 5875/10	904 1928 135 286	Гостивар 2
Дебар	Венац 2 Ламела 1 и 2	П+4+Пк	1	46	2.024,00	0,00	46	396,00	5538		Дебар
Велес	Тунел-2 УЕ 12 објект 8.3	П+4	1	29	1.355,25		29	312,75	17616	1.054	Велес
	Вкупно 1.5.		33	1741	71.942,90	2.160,94	1697	10.357,24			

Прилог 6

1.6. Изградба на станови за реализација на Законот за денационализација											
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор (m ²)	гаражи (m ²)	подруми		Локација	
				број	површина (m ²)			број	површина (m ²)	КП	површина (m ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Скопје	Објект 1.12 РЦ Аеродром	П+6+Пк	1	7	478,91			7	70,00	1734/1, 1734/22, 1734/32	2544
Битола	Булевар 1 Мај 66 П1	П+4+Пк	1	48	2.513,29	386,08		48	386,08	4720/3 4725/3	763 210
Охрид	Белбунар блок 7.10	П+5+Пк	1	1	60,00		10,22			6605/1 6606/1	2306
Тетово	Т.107.1 Гостиварска Памела 3	П+6+Пк	1	1	60,00			1	8,00	8670	4064
	Вкупно 1.6.		4	57	3.112,20	386,08	10,22	56	464,08		

КО

Битола

Охрид

Тетово 2

Прилог 7

1.7. Довршување и изградба на објекти по Одлуки на Влада на Република Македонија			Врста на работа	реализација
Објект	1	2	3	
Станбена населба во село Стоење	Изградба на станови наменети за лицата привремено сместени во туристичкото одморалиште Царина		изградба	
Станбена населба во село Стоење	изградба на инфраструктура		изградба	
Отешево и Царина	Рушење на постојачки објекти во Отешево и Царина		завершено делумно	
Објекти и фасади (уличен фронт) на ул. Самоилова во Скопје	Адаптација и санација		изградба	
Дел од трасата за водоснабдување на град Тетово од река Пена река Лешница до Студена река	Изградба на дел од трасата за водоснабдување на град Тетово од река Пена река Лешница до Студена река		изградба	
село Ступе	Реконструкција на оштетен објект		реконструкција	
село Боговино	изградба на една кука		изградба	
Национална Арена Филип II Македонски	Изградба на источна и западна трибина на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, рушење на постојната источна и западна трибина, фасадно обликување и илуминација на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, реконструкција на јужна трибина и реконструкција на спортскиот терен (борилиште) на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, довршување целосно на изградбата на поттрибинскиот простор на северна трибина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на источна и западна трибина, опремување на Национална арена Филип II Македонски во Скопје (борилиште и поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на инфраструктурна мрежа на објекти		изградба	
	Изградба на паркинг за репортажни коли - за Национална Арена Филип II Македонски		изградба	
Катна гаража Смилевски конгрес во Скопје	Изградба на катна гаража Смилевски конгрес на градежна парцела 5.13 од планот Мал ринг во Скопје		Изградба	
Палата Лазар Поп Трајков (Јавна администрација - Државни институции на ул. „Македонија“ во Скопје - зграда на Државните регулатори)	Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката –Скопје во заедничка изградба на објектот		Изградба	
Палата Панко Брашнаров (Административен објект на ул. „Македонија“ во Скопје - зграда на на Совет за радиодифузија)	Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката –Скопје во заедничка изградба на објектот		Изградба	
Палата Емануел Чучков (Административен објект на ул. Бихачка бр. 2 во Скопје - зграда на Државен завод за ревизија)	Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката –Скопје во заедничка изградба на објектот		Изградба	
Објект државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје - Мал Ринг во Скопје.	Изградба на објект за потребите на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката –Скопје		Изградба	

Прилог 8

РЕКАПИТУЛАР НА ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Група на објекти	Број на објекти	станови		деловен простор (m ²)	гаражи		подруми	
		број	површина (m ²)		површина (m ²)	број	површина (m ²)	број
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1. Довершување на станови во градба од предходни програми, наменети за продажба	2	146	10.772,16	438,82	2.486,03	0	0,00	
1.2. Изградба на објекти со станови наменети за продажба за 2015 година	2	146	9.597,00	1.171,50	3.400,00	0	0,00	
1.2.1. Повеќегодишни проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба	37	1.801	111.174,58	23.385,79	35.116,17	586	3.139,81	
1.3. Станови за станбено обезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено обезбедени лица)	4	108	7.209,31	549,87	0,00	108	824,07	
1.4. Изградба на објекти за индивидуално домување	100	300	15.000,00					
1.5. Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи	33	1.741	71.942,90	2.160,94	353,97	1.697	10.357,24	
1.6. Изградба на станови за реализација на Законот за денационализација	4	57	3.112,20	386,08	10,22	56	464,08	
ВКУПНО	182	4.299	228.808,14	28.093,00	41.366,39	2.447	14.785,21	

РЕКАПИТУЛАР НА ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Прилог 9

ГРУПА НА ОБЈЕКТИ	Земјиште (експропријација) (ден)	Геомеханички работи (ден)	Проектирање урбанистички, идеен основен проект (ден)	Резанца (ден)	Надомест за уредување на градежно земјиште (ден)	Вредност на градежно, градежно занатски работи и инсталации (ден)	Надворешни приклучоци, наптерно уредување, паркинзи, контрола на бетон (ден)	Градостанци (ден)	Дополнителни непредадени работи и разни такси (ден)	Вкупно чинење на објектите (ден)	Исплатено до крај на 2014 год. (ден)	Потребни средства за вкупно довршување (ден)	Потребни средства само за 2015 год. (ден)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.1. Довршување на станови во градба од предходни програми наменети за продажба	0	286.000	13.542.939	120.870	88.052.508	389.765.924	680.690	7.789.560	7.795.318	508.033.809	227.862.671	280.171.139	286.340.242
II.2. Изградба на објекти со станови наменети за продажба	71.304.086	317.950	13.488.249	148.424	78.510.839	372.701.993	1.502.855	7.627.119	8.976.166	554.577.659	4.613.191	549.964.469	111.382.130
II.2.1. Повољнодојки проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба	111.982.000	8.635.742	92.748.478	6.460.036	671.400.860	4.312.280.909	17.945.321	100.084.412	94.873.137	5.414.420.895	14.751.248	5.399.689.647	7.469.894
II.3. Станови за станбено несобезбедени лица (млади брачни дојки, инвалидизирани лице, самозаниматели, самци и други станбено несобезбедени лица)	0	452.580	4.007.923	674.131	27.633.955	227.482.566	1.005.059	7.307.547	4.698.930	273.262.702	764.387	272.498.314	98.805.074
II.4. Изградба на објекти за индивидуално доување										461.250.000	0	461.250.000	10.000.000
II.5. Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи	8.839.551	4.703.124	41.927.629	2.248.621	236.540.648	2.800.933.876	10.847.154	83.395.715	54.296.450	3.241.732.767	1.116.271.086	2.125.461.681	200.000.000
II.6. Изградба на станови за реализација на Законот за денационализација	0	141.720	2.247.411	7.643	9.600.715	109.816.635	445.979	3.641.600	2.098.296	128.000.000	207.553	127.792.447	2.000.000
II.7. Довршување на објекти по Одлужа на Влада на РМ										4.512.900.161	1.545.819.504	2.987.280.657	596.634.584
СЕ ВКУПНО	190.135.617	12.537.127	167.862.829	9.659.725	1.111.739.524	8.212.981.903	32.427.058	209.845.953	172.738.298	15.094.177.994	2.910.085.639	12.184.088.354	1.232.632.924

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК

6101.

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата („Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА СКАЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА, УПОТРЕБАТА И СООБРАЗНОСТА НА ЃУБРИЊАТА, БИОСТИМУЛАТОРИТЕ И ПОДОБРУВАЧИТЕ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА, КАКО И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЃУБРИЊАТА, БИОСТИМУЛАТОРИТЕ И ПОДОБРУВАЧИТЕ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА ЗА 2015 ГОДИНА

I

Со оваа програма се спроведува мониторинг на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, односно видовите на мониторинг, видовите и типовите на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, вкупниот број на мостри за временскиот период на реализација на активностите и субјектите кои ќе ја спроведуваат програмата.

II

Средствата за реализација на оваа програма во износ од 600.000,00 денари се утврдени во Раздел 140.01-Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5 Заштита на растенијата и семе и саден материјал, Потпрограма 51 Заштита на растенијата, ставка 46 Субвенции и трансфери подставка 464 Разни трансфери, сметка 637.

III

Средствата утврдени во дел II од оваа програма ќе се користат за:

1. Мониторинг на производство на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, кој опфаќа следење на додавањето на составните компоненти при производство на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата како и мерење и евидентирање на компонентите на готовиот производ пред пакување како и исполнување на законските норми во зависност од намената на пазарот во износ од 100.000 денари;

2. Мониторинг при увоз и внатрешен промет на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, кој опфаќа земање на мостри за следење на составните компоненти на минералните и органските ѓубриња, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и исполнување на квалитетот и сообразноста на компоненти со декларираните податоци во износ од 200.000 денари;

3. Мониторинг на употребата на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата кој опфаќа употреба на минерални и органски ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својства на почвата во зависност од параметрите од испитувањето на почвата и следење на начинот на апликација на ѓубрињата и биостимулаторите препорачаноста на видот на ѓубрето и биостимулаторот, како и влијанијата врз развојот на растенијата во износ од 300 000 денари.

Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и анализирани изнесува 98 мостри (производство 12, увоз 36 и употреба 50).

IV

Средствата од дел III точка 1 од оваа програма ќе се користат за:

вид на ѓубре	број на мостри	количество на мострата	планирани средства од буџетот (денари)
биофлор – течно органско ѓубре	1	1 литар	8.000,00
калиум нитрат –течно минерално ѓубриво	2	1 литар	17.000,00
магницвет – НПК 7-1-5+МЕ	1	1 литар	8.000,00
железен хелат со амониум нитрат	1	1 литар	8.000,00
амониум нитрат 50%	2	1 кг	18.000,00
НПК 10-30-20	2	1 кг	17.000,00
НПК 8- 16 -24	1	1 кг	8.000,00
глистал – течно органско ѓубре	1	1 литар	8.000,00
вид на биостимулатор	број на мостри	количество на мострата	планирани средства од буџетот (денари)
агросал хумифулвил 15%	1	1 литар	8.000,00
вкупно	12		100.000,00

V

Средствата од дел III точка 2 од оваа програма ќе се користат за:

вид на ѓубре	вкупен број на мостри	количество на мострата	планирани средства од буџетот (денари)
НПК 15- 15 -15	5	1 кг	30.000,00
НПК 8- 16 -24	3	1 кг	15.000,00
минерален гел против хлороза	2		10.000,00
уреа 46%	5	1 кг	30.000,00
КАН 27%	5	1 кг	30.000,00
супстрат - тресет	1	1 кг	5.000,00
универзално кристално ѓубре за градина НПК 21-10-18	4	1 кг	20.000,00
кристално ѓубре за домати НПК 11-11-35	3	1 кг	15.000,00
ѓубрива за балконски растенија – минерален гел НПК 6-4-8	1	1 кг	5.000,00
вид на биостимулатор	број на мостри	количество на мострата	планирани средства од буџетот (денари)
Екосиде	2	1 кг	10.000,00
Виросан Фут	5	1 кг	30.000,00
вкупно	36		200.000,00

VI

Средствата од дел III точка 3 од оваа програма ќе се користат за:

вид на ѓубре	број на мостри	планирани средства од буџетот
НПК 15- 15 -15	5	30.000,00
НПК 8- 16 -24	4	15.000,00
минерален гел против хлороза	3	10.000,00
уреа 46%	5	30.000,00
КАН 27%	5	30.000,00
супстрат - тресет	2	5.000,00
универзално кристално ѓубре за градина НПК 21-10-18	4	20.000,00
кристално ѓубре за домати НПК 11-11-35	3	15.000,00
ѓубрива за балконски растенија – минерален гел НПК 6-4-8	1	5.000,00
биофлор – течно органско ѓубре	1	8.000,00
калиум нитрат –течно минерално ѓубриво	2	17.000,00
магницвет – НПК 7-1-5+МЕ	1	8.000,00
железен хелат со амониум нитрат	1	8.000,00
амониум нитрат 50%	2	18.000,00
НПК 10-30-20	2	17.000,00
глистал – течно органско ѓубре	2	16.000,00
вид на биостимулатор	број на мостри	планирани средства од буџетот
агросал хумифулвил 15%	1	8.000,00
Виросан Фут	5	30.000,00
Екосиде	2	10.000,00
вкупно	50	300.000,00

VII

За реализација на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарна управа.

Имплементацијата на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на губрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата ја координира Фитосанитарната управа, мострите ги зема Државниот инспекторат за земјоделство, алабораториските анализи ги спроведуваат акредитирани лаборатории.

VIII

Средствата од деловите IV, V и VI на оваа програма ќе се исплаќаат врз основа на решение на министерот за земјоделство шумарство и водостопанство, по претходно доставен извештај за спроведените активности.

IX

Оваа програма влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9899/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6102.

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014) и член 9-6 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 17/2011, 148/2011, 69/2013, 43/2014 и 158/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА
ВО 2015 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се утврдува висината на средствата, намената и начинот на нивното користење за функционирањето на фитосанитарната политика во 2015 година.

II

Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2015 година во износ од 6.600.000 денари и тоа од следниве извори:

1. Средства од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, раздел 14001-Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5 - Заштита на растенија и семе и саден материјал, Потпрограма 51 - Заштита на растенија, ставка 46 - Субвенции и трансфери, подставка 464 - Разни трансфери, сметка 637	2.600.000,00
2. Средства од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, раздел 14001-Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5 - Заштита на растенија и семе и саден материјал, Потпрограма 51 - Заштита на растенија, ставка 46 - Субвенции и трансфери, подставка 464 - Разни трансфери, сметка 631	4.000.000,00

III

Намена	денари
1. Мониторинг програми и воспоставување на меѓународни стандарди за фитосанитарна политика за 2015 година	1.000.000,00
2. Активности кои произлегуваат од мерки за сузбување на штетни организми (глодари и други штетници)	1.600.000,00
Вкупно	2.600.000,00

IV

Средствата утврдени во дел II точка 2 од оваа програма ќе се користат за:

Намена	денари
Активности кои произлегуваат од Законот за здравјето на растенијата, Законот за производи за заштита на растенијата и Законот за квалитет и безбедност на губриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата	4.000.000,00
Вкупно	4.000.000,00

V

Средствата од дел III точка 1 од оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
1. Фитосанитарен мониторинг за семенски и меркантилен компир	198.000,00
2. Фитосанитарен мониторинг за овошни видови и винова лоза	396.000,00
3. Фитосанитарен мониторинг за градинарските култури наотворен и затворен простор	304.000,00
4. Фитосанитарен мониторинг за тутун	102.000,00
Вкупно	1.000.000,00

Средствата од дел III точка 2 од оваа програма во износ од 1.600.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
Активности кои произлегуваат од мерки за сузбување на штетни организми (глодари и други штетници) – набавка на родентициди и други непестицидни мерки	1.600.000,00
Вкупно	1.600.000,00

VI

Средствата од дел IV на оваа програма во износ од 4.000.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
Активности кои се однесуваат на подготвување на законски и подзаконски акти; следење, прогноза и дијагноза на економски штетни организми; јакнење на кадровските капацитети и развој на научните достигнувања во областа на фитосанитарната политика (семинари и обуки, студиски посети итн.).	2.300.000,00
Фитосанитарен информативен систем (софтвер)	1.000.000,00
Спроведување на активности за одобрување и оценување на производ за заштита на растенијата и финансирање на стручни комисии за регистрација на производи за заштита на растенијата	300.000,00
Спроведување на активности за работа на стручните совети за здравјето на растенијата, производи за заштита на растенијата, педологијата, физиологијата на растенијата и агрохемијата	200.000,00
Неподмирени обврски од 2014 година	200.000,00
Вкупно	4.000.000,00

VII

Средствата од дел V точка 1 од оваа програма во износ од 198.000,00 денари ќе се користат за:

Производни региони или гранични премини	Број на здравствени прегледи	Број на земени примероци	Вкупен трошок (МКД)
Скопски	45	15	18.000,00
Пелагониски	36	12	14.400,00
Полошки	39	13	15.600,00
Вардарски	18	6	7.200,00
Источен	84	28	33.600,00
Југоисточен	36	12	14.400,00
Североисточен	45	15	18.000,00
Југозападен	27	9	10.800,00
ГП Богородица	24	8	9.600,00
ГП Табановце	81	27	32.400,00
ГП Кафасан	21	7	8.400,00
ГП Блаце	39	13	15.600,00
Вкупно	495	165	198.000,00

Средствата од дел V точка 2 од оваа програма во износ од 396.000,00 денари ќе се користат за:

Растение или растителен производ	Производни региони или гранични премини	Број на здравствени прегледи	Број на земени примероци	Вкупен трошок (МКД)
Винова лоза	Вардарски	123	41	49.200,00
	Југоисточен	36	12	14.400,00
	Источен	48	16	19.200,00
	ГП Богородица	24	8	9.600,00
	ГП Табановце	45	15	18.000,00
	ГП Деве Баир	12	4	4.800,00
	ГП Меџитлија	15	5	6.000,00
Јаболко	Пелагониски	117	39	46.800,00
	Југозападен	16	5	6.000,00
	Северозападен	8	3	3.600,00
	Полошки	12	4	4.800,00
	ГП Богородица	24	8	9.600,00
	ГП Табановце	33	11	13.200,00
	ГП Деве Баир	12	4	4.800,00
	ГП Меџитлија	15	5	6.000,00
Сливи	Источен	57	19	22.800,00
	Југоисточен	15	5	6.000,00
	Североисточен	12	4	4.800,00
	ГП Богородица	18	6	7.200,00
	ГП Табановце	30	10	12.000,00

Праски	Вардарски	72	24	28.800,00
	Скопски	9	3	3.600,00
	Југоисточен	24	8	9.600,00
	ГП Богородица	21	7	8.400,00
	ГП Табановце	30	10	12.000,00
Вишни	Источен	36	12	14.400,00
	Југоисточен	10	3	3.600,00
	Северозападен	5	2	2.400,00
	Полошки	18	6	7.200,00
	ГП Богородица	12	4	4.800,00
	ГП Табановце	21	7	8.400,00
Цреши	Пелагониски	15	5	6.000,00
	Југоисточен	10	3	3.600,00
	Северозападен	5	2	2.400,00
	Скопски	12	4	4.800,00
	ГП Богородица	9	3	3.600,00
	ГП Табановце	9	3	3.600,00
Вкупно		990	330	396.000,00

Средствата од дел V точка 3 од оваа програма во износ од 304.000,00 денари ќе се користат за:

Растение или растителен производ (градинарски) производи	Број на здравствени прегледи	Број на земен примероци	Производни региони или гранични премини	Вкупен трошок (МКД)
Домат	63	21	Југоисточен	25.200,00
	27	9	Скопски	10.800,00
	18	6	Полошки	7.200,00
	15	5	Пелагониски	6.000,00
	12	4	Североисточен	4.800,00
	30	10	ГП Богородица	12.000,00
	27	9	ГП Табановце	10.800,00
	6	2	ГП Деве Баир	2.400,00
	6	2	ГП Меџитлија	2.400,00
Пиперка	66	22	Југоисточен	26.400,00
	36	12	Пелагониски	14.400,00
	21	7	Источен	8.400,00
	12	4	Вардарски	4.800,00
	12	4	Полошки	4.800,00
	18	6	ГП Богородица	7.200,00
	27	9	ГП Табановце	10.800,00
	12	4	ГП Деве Баир	4.800,00
	18	6	ГП Кафасан	7.200,00
Зелка	66	22	Југоисточен	26.400,00

	18	6	Полошки	7.200,00
	12	4	Скопски	4.800,00
	6	2	Вардарски	2.400,00
	30	10	ГП Богородица	12.000,00
	18	6	ГП Табановце	7.200,00
Краставица	48	16	Југоисточен	19.200,00
	10	3	Скопски	3.600,00
	5	2	ГП Кафасан	2.400,00
	8	3	Пелагониски	3.600,00
	4	1	Источен	1.200,00
	15	5	ГП Богородица	6.000,00
	21	7	ГП Табановце	8.400,00
Кромид	33	11	Југоисточен	13.200,00
	6	2	Скопски	2.400,00
	3	1	Пелагониски	1.200,00
	6	2	Полошки	2.400,00
	9	3	ГП Богородица	4.000,00
	15	5	ГП Табановце	6.000,00
Вкупно	759	253		304.000,00

Средствата од дел V точка 4 од оваа програма во износ од 102.000,00 денари ќе се користат за:

Производни региони или гранични премини	Број на здравствени прегледи	Број на земени примероци	Вкупен трошок (МКД)
Скопски	6	2	2.400,00
Пелагониски	105	35	42.000,00
Вардарски	12	4	4.800,00
Источен	6	2	2.400,00
Југоисточен	51	17	20.400,00
ГП Богородица	39	13	15.600,00
ГП Табановце	12	4	4.800,00
ГП Кафасан	9	3	3.600,00
ГП Деве Баир	15	5	6.000,00
Вкупно	255	85	102.000,00

VIII

Средствата од оваа програма ќе се исплатуваат со решение од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

IX

За спроведување на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарна управа.

X

Оваа програма влегува во сила со наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9901/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

6103.

Врз основа на член 172 став (4) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2015 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдува намената и се доделуваат средства за финансирање, кофинансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2015 година.

II

Средствата за реализирање на Програмата за инвестирање во животната средина за 2015 година (во натамошниот текст: Програма), се обезбедуваат од надоместоците утврдени со член 162 од Законот за животна средина, во износ од 122.800.000,00 денари.

Средствата од став 1 на овој дел ќе се доделуваат врз основа на Јавен конкурс којшто го објавува и спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно Законот за животна средина. Дел од средствата ќе се наменат за кофинансирање на тековни проекти од областа животна средина.

III

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма ќе се грижи Министерството за животна средина и просторно планирање.

IV

Средствата од дел II став 1 на оваа програма се распоредуваат за следните намени:

1. Изработка на техничка документација и реализирање на проекти и активности за заштита, зачувување и подобрување на квалитетот на водите во износ од 49.000.000,00 денари;
2. Реализирање на проекти и активности за заштита на природата и биолошката разновидност во износ од 2.000.000,00 денари;
3. Реализирање на проекти и активности за подигање на јавната свест, едукација и обука во областа на животната средина во износ од 4.000.000,00 денари;
4. Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата во износ од 4.000.000,00 денари;
5. Поддршка на проекти и активности на невладините организации формирани заради заштита на животната средина во износ од 4.000.000,00 денари;
6. Кофинансирање на Проект за јакнење на институционални капацитети на ЕЛС преку изработка на општински стратегии за животната средина и климатските промени во износ од 3.000.000,00 денари;

7. Кофинансирање на тековни проекти од областа животна средина во износ од 33.000.000,00 денари;

8. Реализација на проекти и активности одобрени согласно Програмата за инвестирање за 2014 год во износ од 20.000.000,00 денари и

9. Трошоци за спроведување на оваа програма во износ од 3.800.000,00 денари.

V

(1) Средствата од дел II став 1 на оваа програма врз основа на поднесена и одобрена апликација можат да се користат од следните субјекти:

1) Општини или здруженија на општини, општините во градот Скопје и градот Скопје можат да користат средства за намени од дел IV точка 1 на оваа програма;

2) Правни и физички лица можат да користат средства за намени од дел IV точки 3 и 4 на оваа програма;

3) Непрофитни и невладини организации (вклучувајќи универзитети и други научни институции) можат да користат средства за намените од дел IV точки 2, 3 и 4 на оваа програма и

4) Невладини организации формирани за заштита на животната средина можат да користат средства за намените од дел IV точки 2, 3, 4 и 5 на оваа програма.

(2) Висината на финансиската поддршка преку оваа програма е во согласност со Законот за контрола на државна помош.

(3) Средствата од дел IV точка 6 на оваа програма ќе се реализираат со потпишување на Договор за кофинансирање.

(4) Средствата од дел IV точка 7 на оваа програма ќе се реализираат со потпишување на Договори за кофинансирање.

(5) Средствата од дел IV точка 8 на оваа програма ќе се реализираат согласно Договорите за доделување на средства од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година.

(6) Средствата од дел IV точка 9 на оваа програма ќе се реализираат за исплата на трошоци за стоки и услуги за спроведување на оваа програма.

VI

Со средствата од оваа програма можат да бидат финансирани сите видови на трошоци за реализација на програми, проекти и други активности од областа на животната средина, освен за:

- 1) Закуп на земјиште;
- 2) Закуп на постојни згради;
- 3) Трошоци направени пред 1 јануари 2015 година;

4) Трошоци направени за да се покријат платите на вработените кои работат кај корисникот на средствата;

5) Трошоци за подготовка на Формуларот за аплицирање за добивање средства од Програмата;

6) Општи и административни трошоци на апликантот;

7) Камати на долгови, надоместоци за финансиски операции, и останати чисто финансиски трошоци;

8) Законските обврски, казни и пенали и

9) Трошоци за функционирање на проектот по неговата изведба, а кои не се поврзани со обуката на персоналот или пробното тестирање.

VII

Исплатата на средствата од дел II став 1 на оваа програма ќе се врши согласно договор склучен меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и корисникот.

VIII

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10377/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6104.

Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2010 и 135/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа Програма се утврдува намената на средствата обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2015 година, Раздел 040.01 - Влада на Република Македонија, Потпрограма 10 - Администрација, ставка 463 – Трансфери до невладини организации, за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, во вкупен износ од 12.000.000,00 денари.

2. Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, преку грантови за програми (проекти) во следниве приоритетни цели:

	Опис на приоритет	Вкупен износ во денари	Број на грантови	Износ на средства по грант
I	Зголемување на економскиот раст и на вработеноста, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот, преку: • Натамошно подобрување на деловното опкружување и креирање еднакви можности за економски раст и развој на сите учесници во економските процеси; • Подобрување на конкурентноста на македонските производи; • Зголемување на учеството на обновливите видови на енергија во финалната потрошувачка на енергија и зголемување на енергетската ефикасност; • Зголемување на туристичката понуда и градење на препознатлив туристички имиџ со воведување на светски стандарди во туристичко-угостителските услуги; • Прилагодување на земјоделството кон европските стандарди; • Развој и унапредување на шумарството; • Поефикасна заштита на здравјето на растенијата; • Ефикасно користење на водните ресурси; • Промовирање на семејството и креирање политики за поддршка на семејството; • Подобрување на условите на граѓаните за квалитетен и здрав живот со продолжување на вложувањата во здравството; • Поттикнување на развојот на културата во насока на создавање естетски плурализам на уметничките вредности со јакнење на едукативната, забавната, економската, кохезивната и другите димензии на културата; • Континуирана заштита на културното наследство независно од неговото историско, цивилизациско и етнокултурно обележје; • Планирање и одржливо користење на просторот и природните богатства; • Постигнување на стандардите на Европската унија за квалитет на животната средина, природата и одржливиот развој.	7.500.000,00	25	300.000,00

II	Интеграција на Република Македонија во Европската унија и НАТО, преку: • Јакнење на позицијата на Република Македонија во меѓународната заедница и унапредување на односите и соработката на билатерален, регионален и мултилатерален план; • Европски демократски вредности во процесот на пристапување; • Зголемување на учеството на граѓанскиот сектор и социјалните партнери во процесот на креирање и имплементација на политики.	1.500.000,00	5	300.000,00
III	Бескомпромисна борба против корупцијата и криминалот и ефикасно спроведување на правото, преку: • Јакнење на борбата против корупцијата и организираниот криминал; • Создавање на ефикасен систем за заштита и почитување на човековите права и слободи; • Јакнење на владеењето на правото.	1.500.000,00	5	300.000,00
IV	Инвестирање во образованието, иновациите и информатичката технологија како клучни елементи за креирање општество базирано на знаење преку: • Осовременување на образовниот систем и науката со цел да се обезбедат компетенции потребни за пазарот на труд и развој на економијата; • Развој и примена на информациските технологии во сите сегменти на живеењето; • Намалување на дигиталниот јаз со создавање олеснети услови за пристап до информатичко комуникациски технологии и зголемување на информатичко-комуникациските вештини на граѓаните.	1.500.000,00	5	300.000,00

3. Постапката за распределување на средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се спроведе согласно на добрата практика за обезбедување финансиска поддршка од Владата на Република Македонија, утврдена со Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации.

4. За реализација на оваа програма се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

5. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користењето на средствата до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, најдоцна до 31.1.2016 година.

6. Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ќе достави Извештај за реализација на Програмата до Владата на Република Македонија со финансиски показатели и образложение на постигнатите резултати, до 28.2.2016 година.

7. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10440/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6105.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Средствата за реализација на Програмата за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2015 година се обезбедени во раздел 12101, програма 3, подпрограма 30, категорија 42, ставка 425 договорни услуги, утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2015 година во износ од 2.500.000,00 денари.

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се користат за:

2.1. Просторен план за Скопски регион - Предлог план 550.000,00 ден.

2.2. СЕА (Стратешка оцена на влијание) за Нацрт просторен план за Национален Парк Галичица 300.000,00 ден.

2.3. СЕА (Стратешка оцена на влијание) за Нацрт просторен план за Национален Парк Маврово 300.000,00 ден.

2.4. Изработка на Нацрт просторен план за Национален Парк Пелистер 500.000,00 ден.

2.5. Годишен извештај за спроведување на Просторниот План на Република Македонија за 2014 година 500.000,00 ден.

2.6. Програма за посета на ЕЛС 150.000,00 ден.

2.7. Печатење и публикација на Просторен План на Република Македонија 200.000,00 ден.

3. За начинот и динамиката на спроведување на Програмата ќе се грижи Министерството за животна средина и просторно планирање.

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10787/1	Заменик на претседателот
23 декември 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

6106.

Врз основа на член 3 од Законот за инспекцијата на труд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/97, 29/2002, 36/2011, 164/2013 и 44/2014), а во врска со член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23 декември 2014 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД**

1. За директор на Државниот инспекторат за труд, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика се именува Аљајдин Хавзиу.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 11433/1	Претседател на Владата
23 декември 2014 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

6107.

Врз основа на член 5 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011 и 43/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 декември 2014 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНИОТ
РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, поради истек на мандатот се разрешуваат:

- Благоја Србиновски
- Љупка Миндошева
- Димитар Самарџиевски
- Исмаил Ебипи

2. За членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, за време од три месеци се именуваат:

- Благоја Србиновски
- Љупка Миндошева
- Димитар Самарџиевски
- Исмаил Ебипи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 11476/1 Претседател на Владата
25 декември 2014 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

6108.

Врз основа на член 43-а став (6) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14) министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ЗАДРЖАН ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ВО ПОСТАПКА НА ПРИСИЛНА НАПЛАТА И ПРИСИЛНО ИЗВРШУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Извештајот за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување.

Член 2

(1) Извештајот за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување, се изготвува на образец „ДДВ-ПНПИ“, во електронска форма.

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член ги содржи следните елементи:

- податоци за субјектот надлежен во постапката за присилна наплата, односно присилно извршување;
- податоци за видот на постапката (постапка за присилна наплата или постапка за присилно извршување);
- податок за видот на актот, како и негов број и датум, а кој е основ за стекнување со сопственост на движните или недвижните добра (решението за предавање на недвижноста на купувачот во владение или потврдата за извршена продажба согласно Законот за даночна постапка или заклучокот за извршена продажба согласно Законот за извршување);
- податоци за субјектот кој е должник во постапката за присилна наплата, односно присилно извршување (вршител на прометот);
- податоци за субјектот кој е стекнувач во постапката за присилна наплата, односно присилно извршување (примател на прометот);
- податоци за прометот (опис, количина, постигната крајна цена со вклучен данок на додадена вредност, даночна основа, даночна стапка и данок на додадена вредност);
- податоци за уплата (датум на целосна уплата на средства од страна на стекнувачот на доброто - примателот на прометот, за примениот промет и датум на уплата на данокот на додадена вредност за прометот од страна на субјектот надлежен во постапката за присилна наплата, односно присилно извршување);
- податоци за составувачот и
- податоци за потписникот.

(3) Формата и содржината на Извештајот од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 2015 година.

Бр.20-43224/3
29 декември 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрески, с.р.

Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ**ИЗВЕШТАЈ**
за задржан данок на додадена вредност во постапка на
присилна наплата и присилно извршување

ПРИЛОГ

ДДВ-ПНПИДаночен број на
субјектот надлежен
за постапкатаСкратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт на
субјектот надлежен
за постапката

Телефон

е-пошта

Датум и
број на
приемДеловна
банкаТрансакциска
сметкаИсправка на
ДДВ-ПНПИ

Број:

* Појолнува Управа за јавни приходи

ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТАПКАТА

Вид на постапка

☐

Присилна наплата

☐

Присилно извршување

Вид на акт

Број на акт

Датум на акт

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ КОЈ Е ДОЛЖНИК ВО ПОСТАПКАТА (ВРШИТЕЛ НА ПРОМЕТ)Даночен број за ДДВ на вршителот
на прометот

Скратен назив

Адреса на вистинско седиште
за контакт на вршителот на прометот

е-Пошта

Телефон

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ КОЈ Е СТЕКНУВАЧ ВО ПОСТАПКАТА (ПРИМАТЕЛ НА ПРОМЕТ)Даночен број / ЕМБГ на примателот
на прометот

Скратен назив / Име и презиме

Адреса на вистинско седиште /
живеалиште за контакт на примателот
на прометот

е-Пошта

Телефон

ПОДАТОЦИ ЗА ПРОМЕТОТ

Опис	Количина	Постигната крајна цена (со вклучен ДДВ)	Даночна основа	Даночна стапка	Данок на додадена вредност
1	2	3	4	5	6
Вкупно:					

ПОДАТОЦИ ЗА УПЛАТАДатум на целосна уплата на средствата од страна на стекнувачот на доброто
(примателот на прометот) за примениот прометДатум на уплата на данокот на додадена вредност за прометот од страна на субјектот
надлежен во постапката за присилна наплата, односно присилно извршување

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Управата за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Во случај на промет на движен и недвижен имот во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, кога даночен обврзник (должник) е регистриран за целите на ДДВ, субјектот надлежен за присилна наплата, односно присилно извршување има обврска во име и за сметка на должникот да го пресмета и плати данокот на додадена вредност за прометот на доброта кои се предмет на продажба во постапка на присилна наплата или извршување.

Пресметувањето на ДДВ го врши субјектот надлежен за постапката за присилна наплата, односно присилно извршување, на посебен образец "ДДВ-ПНПИ" - Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување. Субјектот надлежен за постапката за присилна наплата, односно присилно извршување, е должен Извештајот "ДДВ-ПНПИ" заедно со изготвениот акт кој е основ за стекнување со сопственост на движните и недвижните добра, да ги достави до Управата за јавни приходи, до должникот и до стекнувачот на доброто, на денот кога е извршена уплатата од страна на стекнувачот на доброто, а најдоцна во рок од пет работни дена.

Извештајот "ДДВ-ПНПИ" се доставува до УЈП по електронски пат, преку е-Даноци <https://etax-fl.ujp.gov.mk>

Откако субјектот надлежен за постапката за присилна наплата, односно присилно извршување, ќе го достави Извештајот "ДДВ-ПНПИ" до УЈП, истиот го печати и по еден примерок доставува до должникот и до стекнувачот на доброто.

Во Извештајот задолжително се внесуваат податоци за подносителот / субјектот надлежен за постапката за присилна наплата, односно присилно извршување: даночен број на субјектот надлежен за постапката; скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт; телефон; е-пошта; деловна банка; и трансакциска сметка.

Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.

Износите се исказуваат во денари, без дени.

Податоци за постапката

- **Вид на постапка** – означете го полето со внесување на знакот "x" пред видот на постапката која е спроведена.
- **Вид на акт** – внесете го видот на актот кој е донесен (Решение за предавање на недвижноста на купувачот во владение, Потврда за извршена продажба согласно Законот за даночна постапка или Заклучок за извршена продажба согласно Законот за извршување кои се основ за стекнување со сопственост на движните и недвижните добра).
- **Број на акт** – внесете го бројот на актот.
- **Датум на акт** – внесете го датумот кога е донесен актот.

Податоци за субјектот кој е должник во постапката (вршител на промет)

- **Даночен број за ДДВ на вршителот на прометот** – внесете го даночниот број за данокот на додадена вредност (ДДВ) на субјектот кој е должник во постапката, односно вршителот на прометот.
- **Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт на вршителот на прометот** – внесете го називот, адресата на вистинско седиште за контакт, е-пошта и телефон на вршителот на прометот.

Податоци за субјектот кој е стекнувач во постапката (примател на промет)

- **Даночен број / ЕМБГ на примателот на прометот** – внесете го Даночниот број, односно Единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) на субјектот кој е стекнувач во постапката, односно примателот на прометот.
- **Скратен назив / Име и презиме и адреса на вистинско седиште / живеалиште за контакт на примателот на прометот** – внесете го називот, односно името и презимето, адресата на вистинско седиште односно живеалиште за контакт, е-пошта и телефон на примателот на прометот.

Податоци за прометот

- **Опис** - наведете го видот на извршениот промет.
- **Количина** - внесете ја количината на извршениот промет во зависност од видот на прометот.
- **Постигната крајна цена (со вклучен ДДВ)** - внесете ја постигнатата крајна цена на доброто во спроведената постапка за присилна наплата, односно присилно извршување, во која е вклучен данокот на додадена вредност.
- **Даночна основа** - внесете ја даночната основа за данокот на додадена вредност за извршениот промет, која претставува постигнатата крајна цена на доброто намалена за данокот на додадена вредност, пресметан со примена на пресметковна стапка утврдена врз основа на пропишаната даночна стапка.
- **Даночна стапка** - внесете ја пропишаната даночна стапка за данокот на додадена вредност за извршениот промет.
- **Данок на додадена вредност** - внесете го износот на данокот на додадена вредност кој треба да се плати за извршениот промет.
- **Вкупно** - се внесува вкупниот износ на данокот на додадена вредност кој треба да се плати за извршениот промет.

Податоци за уплата

- **Датум на целосна уплата на средствата од страна на стекнувачот на доброто (примател на прометот) за примениот промет** - се внесува датумот кога е уплатен целосниот износ за примениот промет од страна на стекнувачот на доброто.
- **Датум на уплата на данокот на додадена вредност за прометот од страна на субјектот надлежен во постапката за присилна наплата, односно присилно извршување** - се внесува датумот кога е извршена уплатата на данокот на додадена вредност за прометот од страна на субјектот надлежен во постапката за присилна наплата, односно присилно извршување.

Субјектот надлежен за постапката за присилна наплата, односно присилно извршување, плаќањето на данокот на додадена вредност го врши поединечно за секој даночен обврзник на утврдената буџетска сметка.

Плаќањето на данокот на додадена вредност се врши на денот кога е извршена уплатата од страна на стекнувачот на доброто или најдоцна во рок од пет работни дена.

Од уплатениот износ за стекнатото добро, првенство на намирување има обврската за данокот на додадена вредност.

Исправка на Извештајот

Доколку субјектот надлежен за присилна наплата, односно за присилно извршување утврди дека пријавил неточно или нецелосно промети во Извештајот, должен е да изврши исправка на Извештајот и тоа најдоцна до рокот за доставување на Годишната сметка, зависно од даночниот период во кој вршителот на прометот го пријавува извршениот промет.

При поднесување на исправка, означете го полето "Исправка на ДДВ-ПНПИ" со внесување на знакот "x" и во полето "Број" впишете го бројот на прием на Извештајот за кој се врши исправка.

Напомена: Исправката не се врши преку искажување на разликите во износите или дополнување на прометите кои не се пријавени, туку преку искажување на целосните износи.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на извештајот.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6109.

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 10 декември 2014 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за регулирање на права и обврски од солидарните погребни трошкови и услуги на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ Гевгелија бр.02-49/4 донесен од Управниот одбор на претпријатието на 21 јануари 2005 година, одобрен од Советот на општина Гевгелија како основач на 28 јануари 2005 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Петар Дебников од Гевгелија со Решение У.бр.38/2014 од 15 октомври 2014 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот Правилник со член 8 став 1 алинеја 3, член 9 став 2, член 51 и член 55 од Уставот, со Законот за гробишта и погребални услуги („Службен весник на РМ“ бр.86/2008, 156/2010 и 53/2011), со Законот за комунални дејности („Службен весник на РМ“ бр. 45/1997, 5/1999, 52/2001, 45/2002, 16/2004 и 5/2009), Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на РМ“ бр.38/2004, 77/2007, 103/2008 и 24/2011), како и со одредбите од Законот за облигационите односи („Службен весник на РМ“ бр.18/2001, 78/2001, 4/2002, 59/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009 и 161/2009).

4. Судот на седницата утврди дека според член 1 од Правилникот со оспорениот правилник се регулираат правата и обврските што произлегуваат со собирањето и користењето на средствата од солидарните погребални трошкови и услуги.

Во членот 2 од Правилникот се утврдени корисниците на солидарните погребални трошоци:

- Сите домаќинства чии членови се жители на град Гевгелија и ги имаат платено месечните сметки за комунални услуги кои ги содржат и солидарните погребални услуги, а се водат во евиденцијата на ЈП „Комуналец“ Гевгелија како корисници на комунални производи и услуги.

- Домаќинствата кои се во потстанарски односи, а се жители на град Гевгелија и не се водат во евиденцијата во точката 1 на овој член, но ќе се стекнат со право на користење на тие права доколку сами се пријават во ЛПКД „Комуналец“ и го платат надоместокот за погребални трошкови и услуги.

- Потстанарите што по стапување во сила на овој Правилник ќе се населат и станат жители на град Гевгелија со пријавувањето во ЛПКД „Комуналец“, ќе плаќаат надоместок за солидарните погребни трошкови и услуги од денот на нивното населување во Гевгелија, па со тоа ќе се здобијат и со право на користење на овие права.

- Домаќинствата што се во странство, кои ќе се вратат во град Гевгелија на постојано живеење и се стекнат со жителство на град Гевгелија, ќе можат да го користат правото на солидарни погребални трошкови и услуги доколку го платат надоместокот од денот на пријавување на ЛПКД „Комуналец“.

- Домаќинствата од друга вероисповест, жители на град Гевгелија можат да бидат корисници на правата од солидарните погребални трошкови и услуги самите се пријават во ЛПКД „Комуналец“ од денот на пријавувањето.

Во членот 3 од Правилникот е предвидено дека домаќинствата што ќе изјават дека не сакаат да го платат утврдениот надоместок за солидарни погребални трошкови и услуги од 120,00 денари месечно, а подоцна изразат желба да бидат вклучени ќе бидат должни да го платат надоместок во висина на износ што ќе се утврди сметано од денот кога изјавиле дека не сакаат да плаќаат надоместок односно престанале да го плаќаат надоместокот.

Во членот 4 од Правилникот е предвидено дека доколку покојниот се закопа во старо гробно место, од солидарните погребални трошкови и услуги, односно од пресметката ќе се изземат средствата за гробното место (локација) и бетонираниот рам.

Во членот 5, пак, е предвидено дека резервација може да се изврши само со посебен договор за резервирање. За резервирање ќе се плаќа според член 2 на Одлуката за утврдување на надоместокот за солидарни погребални трошоци и услуги, за гробното место (локација) валоризирана со денот на резервацијата.

Според член 6, лицето што не живее во Гевгелија и не е жител на град Гевгелија, а сака да биде погребан во Гевгелија ќе ја плати целокупната сума за потребните трошоци и услуги.

Во членот 7 е предвидено дека доколку дојде до двоспратност на гробното место, за вториот закоп ќе важи истото како во член 4 на овој Правилник.

Во член 8 од Правилникот е предвидено дека доколку жител на град Гевгелија, чие домаќинство го плаќа надоместокот, почине во друго место во Република Македонија, надвор од Гевгелија надоместокот за превоз од местото на смртта до град Гевгелија ќе го плати во целост.

Во член 9 е предвидено дека при смрт на член од домаќинството правото на користење на солидарни погребни трошоци и услуги ќе се докажува со платените сметки за комунални услуги (да нема заостанат долг) или со потврда од финансиска служба на претпријатието.

Според член 10 од Правилникот ЈПКД „Комуналец“ ќе води грижа за навремено собирање на солидарните погребални трошкови и услуги.

Доколку корисникот ги нема платено сметките, ЈП „Комуналец“ има право да ги наплати сметките или да го укине правото на корисникот од солидарните погребални трошкови и услуги.

Во член 11, пак е предвидено дека ЈПКД „Комуналец“ е должен да води посебна евиденција на сите корисници на солидарните погребални трошкови и услуги.

Според член 12 измени и дополнување на Правилникот ќе се вршат на ист начин и постапка на кој е досен.

Во членот 13 е предвидено дека Правилникот стапува во сила 8 дена од денот на добивање согласност од Советот на општината Гевгелија.

5. Согласно член 8 став 1 alineите 3 и 7 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото и слободата на пазарот и претприемништвото се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 9 од Уставот на Република Македонија, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Согласно член 55 од Уставот, се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото. Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. Слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради одбрана на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето.

Според член 2 од Законот за гробишта и погребални услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.86/2008,156/2010, 53/2011 и 26/2013), гробиштата како добра во општа употреба се во сопственост на Република Македонија, уживаат посебна заштита и се користат под услови и на начин утврдени со овој закон.

Согласно член 3 став 1 точка 13 од наведениот закон, Оператор на погребални услуги е физичко или правно лице кое врши работи на преземање на умрениот лице од местото каде починало, превезување до мртвечница, чување, опремување и превоз на умрениот лице до местото на погреб, погребување или кремирање.

Во членот 4 став 2 од Законот е предвидено дека вршењето на дејноста управување со гробишта и вршење на дејноста погребални услуги се неспоииви.

Според член 5 од Законот управувањето со гробиштата и давањето на погребални услуги како дејности од јавен интерес во надлежност на единиците на локалната самоуправа, се вршат под услови и начин утврдени со овој закон.

Според член 5 став 1 точка 12 од Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012,163/2013 и 42/2014) покрај другите како комунални дејности во смисла на овој закон се одржување на гробишта, крематориуми и давање на погребални услуги, под што се подразбира определување, изградба и одржување на гробиштата,гробните места, гробниците, придружните објекти и инфраструктурата во гробиштата и давање погребални услуги, како што се преземање, чување,опремување и превоз на умрените до местото за погреб и погреб или кремирање.

Во преодните и завршни одредби односно во членовите 45 и 47 од наведениот закон е предвидено дека јавните претпријатија формирани од Владата на Република Македонија,општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, за вршење на одделни комунални дејности и правните и физички лица регистрирани за вршење на комунална дејност, се должни своето работење да го усогласат со одредбите од овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, а според член 47 со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Македонија” број 45/97, 23/99, 45/2002, 16/2004 и 5/2009).

Во членот 2-а од Законот за јавните претпријатија(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12,119/13 и 27/2014), во јавните претпријатија и друштвата кои вршат дејност од јавен интерес подлежат на правилата на конкуренција, освен во случаите кога примената на тие правила би го спречило вршењето на услугите од јавен интерес. Јавните претпријатија и друштвата кои вршат дејност од јавен интерес имаат еднаков третман во вршењето на услугите од јавен интерес, освен ако поради посебен интерес не им се доделат ексклузивни или посебни права."

Со Законот за заштита на конкуренцијата („ Службен весник на Република Македонија“бр.145/10 136/11 и 27/2014), се уредуваат забранетите облици на спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата, мерките и постапките во врска со ограничувањата на конкуренцијата,со цел обезбедување слободна конкуренција на домашниот пазар заради поттикнување на економска ефикасност и благосостојба на потрошувачите. Член 3 од наведениот закон се применува на облиците на спречување, ограничување или нарушување

на конкуренцијата (во натамошниот текст: нарушување на конкуренцијата) што произведуваат дејство на територијата на Република Македонија, дури и кога тие произлегуваат од акти и дејствија сторени или преземени надвор од територијата на Република Македонија.

Овој закон, покрај другото, се применува и на јавни претпријатија, претпријатија на кои им е доверено извршување на услуги од општ економски интерес, кои по својата природа претставуваат монополи кои прибираат приходи или имаат посебни и ексклузивни права или концесии, освен во случаите кога примената на одредбите од овој закон би го спречило извршувањето на надлежностите утврдени со закон или за кои што тие субјекти се основани.

Според член 11 став 1 од Законот, забранета е секоја злоупотреба на доминантната позиција од едно или повеќе претпријатија на релевантниот пазар или негов суштински дел.

Во ставот 2 од наведениот член е предвидено дека:

Злоупотребата од ставот (1) на овој член особено постои во случај на:

1) директно или индиректно наметнување на нефер куповни или продажни цени или други нефер услови на тргување;

2) ограничување на производството, пазарите или техничкиот развој на штета на потрошувачите;

3) примена на различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери, со што се ставаат во понеповолна конкурентска позиција;

4) условување на склучување договори со прифаќање од другите договорни страни дополнителни обврски, што по својата природа или согласно со трговските обичаи, не се во врска со предметот на договорот и други.

За заштита на конкуренцијата согласно наведениот Закон се формира Комисија за заштита на конкуренцијата која согласно член 28 ја контролира примената на одредбите на овој закон, Законот за државната помош и прописите донесени врз основа на овие закони, ги следи и анализира состојбите на пазарот до степен потребен за развој на слободна и ефикасна конкуренција, води управни постапки и донесува одлуки во управна постапка согласно со одредбите од овој закон и Законот за државната помош.

За прекршоците определени со овој закон, надлежен прекршочен орган е Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Комисијата за заштита на конкуренцијата утврдува правила и мерки за заштита на конкуренцијата и мерки за воспоставување на ефективна конкуренција.

Комисијата за заштита на конкуренцијата дава мислење по предлози на закони и други акти со кои се уредуваат прашања што се однесуваат на економската активност, а кои можат да имаат влијание на конкуренцијата на пазарот и во писмена форма го доставува до надлежниот орган.

Во Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2001, 78/2001, 04/2002, 59/2002, 05/2003, 84/2008, 81/2009 и 30/2009) покрај другото, е предвидено дека: учесниците во облигациониот однос се рамноправни; во засновувањето на облигационите односи и остварувањето на правата и обврските од тие односи учесниците се должни да се придржуваат кон начелото на совесност и чесност; забрането е вршењето на право од облигационите односи спротивно на целта заради која е тоа со закон установено или признаено; забрана на создавање и искористување на монополска положба; во засновувањето на облигационите односи учесниците не можат да установаат права и обврски со кои за кој и да е од нив или за друг се создава или се искористува монополската положба на пазарот.

Тргувајќи од анализата на наведените уставни одредби одредбите од законите на кои се повикува подносителот на иницијативата како и содржината на оспорениот правилник наспрема наводите во иницијативата Судот оцени дека основано може да се постави прашањето за согласноста на оспорениот Правилник со Уставот и законите кои ги посочува подносителот на иницијативата.

Ова од причина што слободата на пазарот и претприемништвото е уставно загарантирана слобода која може да се ограничи само со закон и во три уставно утврдени ситуации и тоа заради одбрана на Републиката, зачувувањето на природата и на животната средина или на здравјето на луѓето, при што Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот и презема мерки против монополската положба или монополското однесување на пазарот. Во однос на добрата од општ интерес за Републиката, кои како такви се утврдуваат со закон и во кои спаѓаат и добрата во општа употреба, Уставот определува дека уживаат посебна заштита и се користат под услови и на начин утврдени со закон.

Законот за гробишта и погребални услуги определува дека гробиштата се добра во општа употреба во сопственост на Република Македонија, членот 4 од Законот предвидува посебна заштита на гробиштата како добро во општа употреба, така што определува управувањето со гробиштата да биде посебна дејност одвоена од дејноста давање погребални услуги.

Со оглед на фактот што во конкретниов случај исто јавно претпријатие основано од општината управува со гробиштата како добра во општа употреба и дава погребални комунални услуги основано се поставува прашањето дали на тој начин на ова претпријатие му се овозможува монополска положба односно монополско однесување на пазарот.

Според мислењето на Судот, со овозможувањето на ова комунално претпријатие да управува и да врши погребални услуги се доведуваат во прашање наведените уставни и законски одредби.

Воедно, Судот смета дека со оспорениот правилник, а посебно со членовите 9 и 10 од правилникот јавното претпријатие кое врши наплата на сметки за вода, ѓубретарина и друго искористувајќи ја својата монополска положба кое истовремено врши дејност на управување со гробиштата и давање на погребални услуги им наметнува обврска на корисниците, односно ги условува во смисла на тоа што граѓаните за да можат да ги користат средствата од солидарниот фонд за погребални услуги мора да ги подмират давачките кои се однесуваат за неплатени сметки за вода и ѓубретарина. Имено, наместо ова претпријатие правото да ги наплати сметките за другите комунални услуги со поднесување на вообичаени правни лекови, ги условува граѓаните кои уплатувале во солидарниот фонд да ги намират заостанатите или неплатените сметки па дури и да ги исклучи од правото да ги користат средствата од солидарниот фонд за погребални услуги, со што според Судот се доведува во прашање уставното начело на владеење на правото и начелата утврдени во Законот за облигационите односи.

6. Врз основа на наведеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа решение.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Елена Гошева и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.

У.бр.38/2014
10 декември 2014 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6110.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 19.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Ленка Бабановска, судија на Основниот суд Куманово, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 2.1.2015 година.

Бр. 07-2099/3
19 декември 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

6111.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 19.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Павлина Христовска, судија на Основниот суд Скопје 1 Скопје, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 2.1.2015 година.

Бр. 07-2101/1
19 декември 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

6112.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 19.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Љубин Алексијевски, судија на Основниот суд Охрид, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 2.1.2015 година.

Бр. 07-2192/1
19 декември 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

6113.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 19.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Викторија Кировска, судија на Основниот суд Струмица, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 2.1.2015 година.

Бр. 07-2192/2 Судски совет
19 декември 2014 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6114.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 151/2014), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 25,821
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 27,312
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 28,341
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 27,899
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 19,428

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 62,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 63,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	52,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 41,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 24,448

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	61,50	61,00	60,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	63,00	62,50	62,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	52,00	51,50	51,00
Е Л -1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	41,00	40,50	40,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 22,051
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,831
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,121
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 30.12.2014 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2852/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

6115.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3) и член 24 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА СНАБДУВАЧ
ВО КРАЕН СЛУЧАЈ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со овој Правилник се уредува начинот и условите за пресметување, одобрување и контрола на крајните цени на природниот гас за потрошувачите што се снабдуваат преку снабдувачот во краен случај за природен гас.

(2) Одредбите од овој Правилник се однесуваат на правните лица кои што врз основа на лиценци издадени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија ја вршат дејноста снабдување во краен случај со природен гас и потрошувачите на природен гас што се снабдуваат со природен гас преку снабдувач во краен случај.

Член 2

(1) Одделни изрази употребени во овој Правилник го имаат следново значење:

1) „кубен метар природен гас“ е количина на природен гас содржана во 1 m³ при апсолутен притисок од 1,01325 bar и температура од 20 °C;

2) „ден“ претставува временски период од 24 континуирани часа, сметајќи од 08:00 часот од било кој календарски ден до 08:00 часот во следниот календарски ден;

3) „месец“ претставува временски период од 08:00 часот од првиот ден на календарскиот месец до 08:00 часот од првиот ден на идниот календарски месец;

4) „година“ претставува временски период сметано од 08:00 часот од првиот ден во календарската година до 08:00 часот од првиот ден во идната календарска година;

5) „директен потрошувач“ значи потрошувач на природен гас поврзан директно на преносниот систем;

6) „дистрибутивен потрошувач“ значи потрошувач на природен гас поврзан на дистрибутивен систем;

7) „тарифи за пренос“ значи тарифа за ангажиран капацитет, тарифи за пренесена количина на природен гас во преносниот систем за директни и дистрибутивни потрошувачи и тарифа за управување со системот за природен гас, утврдени со Одлука на Регулаторна комисија за енергетика врз основа на Тарифниот систем за пренос на природен гас;

8) „тарифа за дистрибуција“ значи тарифа за дистрибуирана количина природен гас во дистрибутивниот систем, утврдена со Одлука на Регулаторна комисија за енергетика врз основа на Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас.

(2) Следниве изрази што се употребуваат во овој Правилник го имаат значењето на одделните поими дефинирани во Законот за енергетика, и тоа:

1) „преносен систем“ се употребува наместо поимот „систем за пренос на природен гас (преносен систем за природен гас)“ како што е дефиниран во Законот за енергетика;

2) „преносна мрежа“ се употребува наместо поимот „мрежа за пренос на природен гас (преносна мрежа за природен гас)“, како што е дефиниран во Законот за енергетика;

3) „оператор на преносен систем“ се употребува наместо поимот „оператор на системот за пренос на природен гас“ како што е дефиниран во Законот за енергетика;

4) „оператор на преносна мрежа“ се употребува наместо поимот „оператор на преносна мрежа за природен гас“ како што е дефиниран во Законот за енергетика;

5) „дистрибутивен систем“ се употребува наместо поимот „систем за дистрибуција на природен гас (дистрибутивен систем за природен гас)“, како што е дефиниран во Законот за енергетика;

6) „оператор на дистрибутивен систем“ се употребува наместо поимот „оператор на систем за дистрибуција на природен гас“, како што е дефиниран во Законот за енергетика.

Член 3

(1) Крајните цени на природниот гас од членот 1 на овој Правилник што ги плаќаат потрошувачите треба да ги покријат следниве надоместоци:

1) Надоместок за управување со преносниот систем за директните потрошувачи и за дистрибутивните потрошувачи приклучени на дистрибутивен систем поврзан со преносниот систем.

2) Надоместок за пренос на природен гас за директните потрошувачи.

3) Надоместок за пренос на природен гас за дистрибутивните потрошувачи приклучени на дистрибутивен систем поврзан со преносниот систем.

4) Надоместокот за користење на дистрибутивниот систем.

5) Надоместокот за снабдување во краен случај со природен гас.

6) Надоместокот за потрошената количина природен гас.

(2) Надоместоците од ставот (1) точки 1) до 5) на овој член се пресметуваат во согласност со Тарифниот систем за продажба на природен гас за снабдувач во краен случај.

(3) Надоместокот за потрошената количина на природен гас од точката 6) од ставот (1) на овој член се пресметува врз основа на цената на природниот гас утврдена во согласност со Правилата за набавка на природен гас.

II. КРАЈНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС

Член 4

(1) Крајната цена на природниот гас ја утврдува Регулаторната комисија за енергетика за секој календарски месец од регулираниот период врз основа на предлог доставен од снабдувачот во краен случај, изготвен во согласност со Правилата за набавка на природен гас.

(2) Регулираниот период од ставот (1) на овој член е определен со Тарифниот систем за продажба на природен гас за снабдувач во краен случај.

(3) Правилата од став (1) на овој член ги изготвува снабдувачот во краен случај и истиот е должен да ги достави до Регулаторната комисија за одобрување најдоцна 60 дена пред почетокот на секој регулиран период.

(4) Правилата од ставот (1) на овој член треба да ги содржат условите, начинот и постапката на набавките, како и елементите и начинот на формирање на крајната цена на природниот гас.

(5) Снабдувачот во краен случај е должен набавката на природен гас да ја врши според Правилата од ставот (1) на овој член.

III. БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРАЈНА ЦЕНА НА ПРИРОДНИОТ ГАС

Член 5

(1) Снабдувачот во краен случај е должен да поднесе до Регулаторната комисија за енергетика барање за одобрување на примена на крајната цена за секој календарски месец од регулираниот период, во кој ќе врши набавка на природен гас за снабдување во краен случај.

(2) Барањето за одобрување на крајната месечна цена се поднесува до Регулаторната комисија за енергетика најмногу 5 дена по истекот на претходниот календарски месец, при што снабдувачот во краен случај за кој што треба да се одобри крајната цена, при што снабдувачот во краен случај за природен гас ги наведува причините за промена и ја приложува потребната документација за оправданоста на промената, односно доставува:

1) податоци за реализирани испорачани количини на природен гас за претходниот месец;

2) податоци за планирани количини на природен гас за тековниот и следниот календарски месец;

3) копии од фактурите за плаќање на испорачаните количини на природен гас на трговците со природен гас кои што доставиле најповолна цена за природен гас согласно утврдените критериуми со Правилата за набавка на природен гас;

4) сертификат за квалитетот на испорачаниот природен гас;

5) други податоци по барање на Регулаторната комисија за енергетика, и

6) изјава за веродостојност на доставените податоци, на образец содржан во Прилогот 1 кој што составен дел на овој Правилник.

(3) Регулаторната комисија за енергетика е должна во рок од 3 дена од приемот на барањето од ставот (1) на овој член да донесе одлука за одобрување на крајната месечна цена за следниот календарски месец и истата да ја објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на својата веб страница.

(4) Снабдувачот во краен случај е должен да ја објави одлуката од став (3) на овој член на својата веб страница во рок од најмногу три работни дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Примена на Деловникот на Регулаторната комисија за енергетика

Член 6

(1) Одредбите од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, соодветно се применуваат на организирањето и одржувањето на подготвителната седница и редовната седница на Регулаторната комисија за енергетика.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за цена на природен гас за снабдувач во краен случај („Службен весник на РМ“ бр.19/13).

Член 8

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година.

Бр. 01-2854/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1**Изјава за веродостојноста на поднесените податоци****ИЗЈАВА**

Од одговорното лице на Снабдувачот во краен случај со природен гас

(Име на претпријатието кое ја врши дејноста снабдување во краен случај со природен гас)

подносител на барањето за одобрување на крајна цена на природен гас

Изјавувам под кривична, материјална и морална одговорност дека материјалите и финансиските податоци презентирани во прилог на барањето за одобрување на крајна цена за снабдување со природен гас во краен случај, доставено до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, а кои се однесуваат на регулираното претпријатие, се точни и веродостојни и во целост одговараат на фактичката состојба на барателот.

Датум: _____

Одговорно лице
(Лице овластено за претставување и застапување
Снабдувачот во краен случај со природен гас)

Место: _____

(Име и презиме и своерачен потпис)

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ****6116.**

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 154 став 2, а во врска со член 18 став 1 алинеји 2 и 20, член 20 став 1 алинеја 10 и член 24 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и член 126 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11), член 15 став 1 алинеји 2 и 19 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, во врска со Јавниот повик за замена на постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување бр.08-5978/1 од 4.12.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/14) и доставените Пријави за замена на постојните дозволи за вршење на радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги: Уп 1 бр.08-586 од 15.12.2014 г., бр.08-594 од 15.12.2014 г., бр.08-556 од 15.12.2014 г., бр.08-538 од 13.12.2014 г., бр.08-529 од 12.12.2014 г., бр.08-612 од 15.12.2014 г., бр.08-611 од 15.12.2014 г., бр.08-596 од 15.12.2014 г., бр.08-540 од 13.12.2014 г., бр.08-593 од 15.12.2014 г., бр.08-558 од 15.12.2014 г., бр.08-608 од 15.12.2014 г., бр.08-601 од 15.12.2014 г., бр.08-548 од 15.12.2014 г., бр.08-607 од 15.12.2014 г., бр.08-553 од 15.12.2014 г., бр.08-595 од 15.12.2014 г., бр.08-600 од 15.12.2014 г., бр.08-664 од 18.12.2014 г., бр.08-534 од 13.12.2014 г., бр.08-535 од 13.12.2014 г., бр.08-539 од 13.12.2014 г., бр.08-574 од 15.12.2014 г., бр.08-624 од 16.12.2014 г., бр.08-547 од 15.12.2014 г., бр.08-662 од 18.12.2014 г., бр.08-549 од 15.12.2014 г., бр.08-669 од 18.12.2014 г., бр.08-575 од 15.12.2014 г., бр.08-658 од 18.12.2014 г., бр.08-570 од 15.12.2014 г., бр.08-559 од 15.12.2014 г., бр.08-550 од 15.12.2014 г., бр.08-666 од 18.12.2014 г., бр.08-587 од 15.12.2014 г., бр.08-560 од 15.12.2014 г., бр.08-557 од 15.12.2014 г., бр.08-668 од 18.12.2014 г., бр.08-599 од 15.12.2014 г., бр.08-585 од 15.12.2014 г., бр.08-652 од 18.12.2014 г., бр.08-665 од 18.12.2014 г., бр.08-651 од 18.12.2014 г., бр.08-649 од 18.12.2014 г., бр.08-650 од 18.12.2014 г., бр.08-667 од 18.12.2014 г., бр.08-660 од 18.12.2014 г., бр.08-655 од 18.12.2014 г., бр.08-661 од 18.12.2014 г., бр.08-622 од 16.12.2014 г., бр.08-626 од 16.12.2014 г., бр.08-615 од 16.12.2014 г., бр.08-614 од 16.12.2014 г., бр.08-623 од 16.12.2014 г., бр.08-656 од 18.12.2014 г., бр.08-572 од 15.12.2014 г., бр.08-554 од 15.12.2014 г., бр.08-663 од 18.12.2014 г., бр.08-617 од 16.12.2014 г., бр.08-576 од 15.12.2014 г., бр.08-610 од 15.12.2014 г., бр.08-563 од 15.12.2014 г., бр.08-589 од 15.12.2014 г., бр.08-584 од 15.12.2014 г., бр.08-598 од 15.12.2014 г., бр.08-551 од 15.12.2014 г., бр.08-592 од 15.12.2014 г., бр.08-530 од 12.12.2014 г., бр.08-578 од 15.12.2014 г., бр.08-579 од 15.12.2014 г., бр.08-590 од 15.12.2014 г., бр.08-546 од 15.12.2014 г., бр.08-597 од 15.12.2014 г., бр.08-580 од

15.12.2014 г., бр.08-591 од 15.12.2014 г., бр.08-531 од 12.12.2014 г., бр.08-609 од 15.12.2014 г., бр.08-552 од 15.12.2014 г., бр.08-613 од 15.12.2014 г., бр.08-605 од 15.12.2014 г., бр.08-573 од 15.12.2014 г., бр.08-627 од 16.12.2014 г., бр.08-543 од 14.12.2014 г., бр.08-541 од 13.12.2014 г., бр.08-654 од 18.12.2014 г., бр.08-603 од 15.12.2014 г., бр.08-648 од 18.12.2014 г., бр.08-653 од 18.12.2014 г., бр.08-565 од 15.12.2014 г., бр.08-537 од 13.12.2014 г., бр.08-673 од 18.12.2014 г., бр.08-628 од 16.12.2014 г., бр.08-619 од 16.12.2014 г., бр.08-616 од 16.12.2014 г., бр.08-675 од 18.12.2014 г., бр.08-568 од 15.12.2014 г., бр.620 од 16.12.2014 г., бр.08-544 од 14.12.2014 г., бр.08-562 од 15.12.2014 г., бр.08-525 од 12.12.2014 г., бр.08-643 од 17.12.2014 г., бр.08-566 од 15.12.2014 г., бр.08-571 од 15.12.2014 г., бр.08-676 од 18.12.2014 г., бр.08-602 од 15.12.2014 г., бр.08-542 од 13.12.2014 г., бр.08-561 од 15.12.2014 г., бр.08-523 од 12.12.2014 г., бр.08-671 од 18.12.2014 г., бр.08-577 од 15.12.2014 г., бр.08-618 од 16.12.2014 г., бр.08-621 од 16.12.2014 г., бр.08-564 од 15.12.2014 г., бр.08-677 од 18.12.2014 г., бр.08-604 од 15.12.2014 г., бр.08-536 од 13.12.2014 г., бр.08-674 од 18.12.2014 г., бр.08-625 од 16.12.2014 г., бр.08-524 од 12.12.2014 г., бр.08-642 од 17.12.2014 г., бр.08-532 од 13.12.2014 г., бр.08-533 од 13.12.2014 г., бр.08-567 од 15.12.2014 г., бр.08-672 од 18.12.2014 г., бр.08-588 од 15.12.2014 г., бр.08-657 од 18.12.2014 г., бр.08-678 од 18.12.2014 г., бр.08-555 од 15.12.2014 г., бр.08-545 од 14.12.2014 г., бр.08-659 од 18.12.2014 г., бр.08-670 од 18.12.2014 г., бр.08-704 од 25.12.2014 г., бр.08-710 од 26.12.2014 г., а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-6553/3 од 27.12.2014 година, на својата 24-та седница одржана на 27.12.2014 година, ја донесе следната

О Д Л У К А**ЗА ЗАМЕНА НА ПОСТОЈНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ СО НОВИ ДОЗВОЛИ ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ИЛИ РАДИО ЕМИТУВАЊЕ**

1. Се заменуваат постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување, на 133 (сто триесет и три) радиодифузери, и тоа:

1.1. На државно ниво,

(за подрачје на целата територија на Република Македонија)

1.1.1) За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален терестријален мултиплекс, и тоа:

1. Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М ДОО Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик и на македонски јазик

2. Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

3. Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

4. Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

5. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

1.1.2) За дигитална телевизија преку сателит, и тоа:

1. Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип

- формат на програмскиот сервис: претежно информативен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

3. Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: општ формат во кој застапените видови програми ги оставруваат сите три медиумски функции;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

4. Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

5. Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп

- формат на програмскиот сервис: општ формат во кој застапените видови програми ги оставруваат сите три медиумски функции;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

1.1.3) За радио – преку терестријален предавател, со користење на фреквенции, и тоа:

1. Трговско Радиодифузно друштво РАДИО АНТЕНА 5 Петров, Јаневски, и Гушев ДОО Скопје

- формат на програмскиот сервис: музичко говорно – радио од специјализиран формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип

- формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со претежно информативен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

3. Радиодифузно трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

4. Трговско радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: говорно радио со претежно информативен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

1.2. На регионално ниво

1.2.1 За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување, Д1-Црн Врв/Скопје, и тоа:

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и ромски јазик;

2. Трговско радио дифузно друштво ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин, Сарај

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на бошњачки јазик и на македонски јазик;

3. Трговско Радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик и на турски јазик;

4. Трговско радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

5. Трговско радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и на албански јазик;

6. Трговско друштво за радио - дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на ромски јазик и на македонски јазик;

1.2.2 За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, со подрачје за емитување, Д1-Црн Врв/Скопје, и тоа:

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ-Манчев ДОО Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

1.2.3. За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д1 - Црн Врв/Велес и тоа:

1. Трговско радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ Кавадарци

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ТИКВЕШИЈА ДООЕЛ Кавадарци

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

1.2.4 За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д2 - Страцин

1. Трговско радиодифузно друштво К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и на албански јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

1.2.5 За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д3 - Туртел

1. Трговско радиодифузно друштво за телевизиски активности ХДТВ КАНАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

3. Трговско радиодифузно друштво ТВ-СТАР ДОО Штип

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

1.2.6 За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д4 - Боскија

1. Трговско друштво за радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕКАНАЛ А1 ДООЕЛ Струмица

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

3. Трговско радиодифузно друштво телевизија КОБРА ДОО Радовиш

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

1.2.7 За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д5 – Пелистер

1. Трговско радиодифузно друштво ХДТВ МЕГА ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и на албански јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

3. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик и на македонски јазик;

1.2.8 За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д6 – Мали Влај

1. Трговско радиодифузно друштво РЕГИОНАЛНА ТВ 02 ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и на албански јазик;

1.2.9 За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д7 – Стогово

1. Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик, на албански јазик и на турски јазик;

1.2.10 За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д8 – Попова Шапка

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско радио дифузно друштво ТВ КОХА Меваип ДООЕЛ Тетово

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

3. Трговско радиодифузно друштво МЕНАДА - ТЕ-ТОВО ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и на албански јазик;

4. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране-Гостивар

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик, на македонски јазик и на турски јазик;

1.2.1 За радио со подрачје за емитување Д1-Црн Врв/Скопје, и тоа:

1. Радиодифузно трговско друштво АРАЧИНА Цавит ДООЕЛ с.Арачиново Арачиново

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво БУБА МАРА Ранко ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и на српски јазик;

3. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ВАТ ДОО Скопје

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

4. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ЗОНА М-1 Светлана ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

5. Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

6. Трговско радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

7. Трговско радиодифузно друштво ЛАЈФ РАДИО ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

8. Радиодифузно трговско друштво РАДИО РОСА - АБ ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

9. Трговско радиодифузно друштво РФМ ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио од општ формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две од трите медиумски функции;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

10. Трговско радиодифузно друштво СИТИ РАДИО ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

11. Радиодифузно трговско друштво СКАЈ РАДИО Теодор ДООЕЛ-Скопје

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

12. Трговско радиодифузно друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

13. ЕФ-ЕМ 90.3-СПОРТСКО РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

- формат на програмскиот сервис: говорно радио со претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

14. Трговско радиодифузно друштво ФОЛК-РАДИО ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

15. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ФОРТУНА Виолета ДООЕЛ Скопје

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од специјализиран формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

16. Трговско радиодифузно друштво ЦЕЗ ФМ Љупчо ДООЕЛ-Скопје

- формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со претежно образовен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

17. Универзитет „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ во Скопје, Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92.9

- формат на програмскиот сервис: програмски сервис наменет за студенти;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

1.3. На локално ниво

1.3.1 За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс со подрачје за емитување:

- Општина Куманово, Општина Липково и Општина Старо Нагоричане

1. Трговско радиодифузно друштво ДАЛГА-КРТ Гордана ДООЕЛ Куманово

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво ТВ КАНАЛ ФЕСТА ДООЕЛ Куманово

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик

3. Трговско радиодифузно друштво ТВ ХАНА, Мевљан ДООЕЛ Куманово

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

- Општина Кочани, Општина Винаца, Општина Чешиново – Облешево и Општина Зрновце

1. Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Пробиштип и Општина Кратово

1. Трговско радиодифузно друштво ПРОТЕЛ ДОО-ЕЛ Пробиштип

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Радовиш и Општина Конче

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕМИ ДОО-ЕЛ Радовиш

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Струмица, Општина Василево, Општина Босилово и Општина Ново Село

1. Трговско друштво за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Гевгелија, Општина Валандово, Општина Богданци и Општина Дојран

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Велес, Општина Чашка и Општина Градско

1. Трговско радиодифузно друштво телевизија КА-НАЛ-21 ДООЕЛ Велес

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин, ДООЕЛ, Велес

- формат на програмскиот сервис: општ формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски функции;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Свети Николе и Општина Лозово

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ СВЕТ ДОО Свети Николе

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Долнени, Општина Прилеп и Општина Кривогаштани

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани, Долнени

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и на босански јазик;

- Општина Битола, Општина Могила, Општина Новаци и Општина Ресен

1. Трговско радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ

- формат на програмскиот сервис: општ формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски функции;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Охрид и Општина Дебрга

1. Трговско радиодифузно друштво Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Струга и Општина Вевчани

1. Трговско радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеша, Струга ДООЕЛ

- формат на програмскиот сервис: општ формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски функции;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик и на македонски јазик;

2. Трговско друштво за радиодифузна дејност СПЕКТРА, општина Лабуништа ДООЕЛ

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Дебар, Општина Центар Жупа, Општина Маврово и Ростуше

1. Трговско радиодифузно друштво ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик и на македонски јазик;

- Општина Кичево, Општина Пласница и Општина Македонски Брод

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ГУРПА ДООЕЛ Кичево

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик и на македонски јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница

- формат на програмскиот сервис: општ формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски функции;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Тетово, Општина Теарце, Општина Јегуновце, Општина Желино и Општина Брвеница

1. Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

- Општина Гостивар, Општина Врапчиште и Општина Боговиње

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

2. Трговско Радиодифузно друштво Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар

- формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик, на македонски јазик и на турски јазик;

1.3.2. За радио со подрачје за емитување на:

- Општина Берово

1. Трговско радиодифузно друштво СКАЈ РАДИО ПЛУС ДООЕЛ Берово

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Битола

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО 106 Битола ДООЕЛ

- формат на програмскиот сервис: музичко-говорно радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско Радио-дифузно Друштво РАДИО АК-ТУЕЛ Битола ДООЕЛ

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

3. Трговско Радио-Дифузно Друштво Б-97 ДООЕЛ Битола

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

4. Трговско радиодифузно друштво БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

5. Универзитет „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - Битола, Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА

- формат на програмскиот сервис: програмски сервис наменет за студенти;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Валандово

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ВАЛАНДОВО ДОО Валандово

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Велес

1. Трговско радиодифузно друштво ГОЛДИ ДООЕЛ Велес

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско Радиодифузно друштво РАДИО МЕРАК 5 ФМ Љупчо и Владимир ДОО Велес

- формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Винаца

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ЛА КОСТА ДООЕЛ Винаца

- формат на програмскиот сервис: музичко-говорно радио од општ формат

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Гостивар

1. Трговско радиодифузно друштво КОМЕТА 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПРО-ФМ ДООЕЛ Гостивар

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

- Општина Гевгелија

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ТАЈМ Павле ДООЕЛ Гевгелија
- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Дебар

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО МЕРЛИН ДООЕЛ Дебар
- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

- Општина Делчево

1. Трговско Радиодифузно друштво за радиоактивности РАДИО ЗОРА ДООЕЛ Делчево
- формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Маврово и Ростуше

1. Трговско радиодифузно друштво за производство и емитување Е М И-Цевдет ДООЕЛ с.Жировница Ростуше
- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Кавадарци

1. Трговско радиодифузно друштво ГАЛАКСИ-2002 ДООЕЛ Кавадарци
- формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво РАДИО КАВАДАРЦИ ДООЕЛ Кавадарци
- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Кичево

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Илија Таневски Кичево ДООЕЛ
- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско радио-дифузно друштво РАДИО АКОРД ДООЕЛ Кичево
- формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со претежно информативен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

3. Трговско радиодифузно друштво РАДИО МЕДИСОН ДООЕЛ Кичево

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

4. Трговско друштво за радиодифузија РАДИО УСКАНА-ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

- Општина Кочани

1. Радиодифузно трговско друштво РАДИО КОЧАНИ ФМ ДОО Кочани
- формат на програмскиот сервис: говорно - музичко радио со претежно информативен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Куманово

1. Трговско радио-дифузно друштво АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ- Куманово
- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво РАДИОБРАВО ДООЕЛ Куманово
- формат на програмскиот сервис: говорно радио од општ формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две од трите медиумски функции;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

3. Трговско радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР ДООЕЛ Куманово
- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и на српски јазик

- Општина Липково

1. Трговско радиодифузно друштво ЈЕХОНА 2003 ДООЕЛ с.Матејче Липково
- формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио од општ формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две од трите медиумски функции;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

- Општина Неготино

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПУЛС ДООЕЛ Неготино
- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Охрид

1. Трговско радиодифузно друштво Иванчо Пашовски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

3. Друштво со ограничена одговорност за радио-дифузија Митаноски Веле СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

4. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид

- формат на програмскиот сервис: говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;
- Општина Пехчево

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево

- формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио од општ формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две од трите медиумски функции;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Прилеп

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО 5 ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Радио дифузно трговско друштво МАПЕДИТО-РАДИО МЕФФ ДООЕЛ Прилеп

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

3. Трговско радиодифузно друштво ХОЛИДЕЈ Прилеп ДООЕЛ

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Пробиштип

1. Друштво за радиодифузна дејност, трговија и услуги ЕКО РАДИО ДООЕЛ Пробиштип

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Свети Николе

1. Трговско радиодифузно друштво МОДЕА ДООЕЛ Свети Николе

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе

- формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со претежно информативен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Струга

1. Трговско радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга

- формат на програмскиот сервис: музичко говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

2. Друштво за телекомуникации и радиодифузија со увоз-извоз МИ НИ РАДИО Струга ДООЕЛ

- формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со претежно информативен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

3. Друштво за вршење на радиодифузна дејност радио на локално ниво РАДИО РРАПИ општина Велешта ДООЕЛ

- формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со претежно информативен општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

4. Друштво за радио дифузија ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга

- формат на програмскиот сервис: музичко-говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Струмица

1. Трговско радио-дифузно друштво ЕКСПРЕС-РАДИО ДООЕЛ Струмица

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;
- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво ХИТ РАДИО ДООЕЛ Струмица

- формат на програмскиот сервис: музичко радио од специјализиран формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

- Општина Тетово

1. Трговско радиодифузно друштво БЛЕТА ДООЕЛ Тетово

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

2. Трговско радиодифузно друштво РАДИО КИСС ДООЕЛ Тетово

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

3. Трговско радио дифузно друштво ПЛУС ФОРТЕ ДООЕЛ Тетово

- формат на програмскиот сервис: говорно музичко радио со претежно забавен општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

4. Трговско радио дифузно друштво РАДИО ФА-МА ДОО Тетово

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

5. Трговско радиодифузно друштво РАДИО РЕД ФМ ДООЕЛ Тетово

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик;

- Општина Штип

1. Трговско радиодифузно друштво ЕНЦЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип

- формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Државен универзитет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Штип, Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ

- формат на програмскиот сервис: програмски сервис наменет за студенти;

- јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;

2. Дозволите од точка 1. на оваа Одлука, се доделуваат за временски период од 9 (девет) години, за периодот од 5.1.2015 година до 4.1.2024 година и тие не можат да се пренесуваат на друго лице.

3. За дозволи, радиодифузерите од точка 1 на оваа Одлука плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.

4. За оваа Одлука писмено да се известат радиодифузерите наведени во точка 1 на оваа Одлука, во рок од 7 (седум) дена од денот на нејзиното донесување.

5. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.

Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.

Образложение

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно член 154 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, има обврска по службена должност, да изврши замена на постојните дозволи за вршење на радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување, во согласност со напред цитираниот Закон, во рок од 90 дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на директор на Агенцијата, со рок на важност од девет години сметано од денот на издавањето на новата дозвола.

Согласно Заклучокот на Советот на Агенцијата, бр.02-5903/2 од 4.12.2014 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги објави Јавен повик за замена на постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување бр.08-5978/1 од 4.12.2014 година, кој беше објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/14, и во дневните весници „Дневник“ од 5.12.2014 година и „Коха“ од 5.12.2014 година. Крајниот рок за доставување на пријавите за замена на постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување, согласно објавениот Јавен повик, беше до 15 декември 2014 година.

Во утврдениот рок до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, беа доставени вкупно 133 (сто и триесет и три) уредни пријави од трговските радиодифузни друштва и непрофитните радиодифузни установи за замена на постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување.

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 24-та седница, одржана на 27.12.2014 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.

УП 1 Бр.08-713

27 декември 2014 година

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Упатство за правно средство: Против оваа одлука подносителите на пријавите за замена на дозволите за радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување, наведени во точка 1 на одлуката, можат да поднесат тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на Одлуката.

6117.

Врз основа на член 6 став 1 алинеја 6, член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 став 1 алинеја 11, во врска со член 6 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), и член 15 став 1 алинеја 7 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата 02-6553/4 од 27.12.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 24-та седница одржана на 27.12.2014 година, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА НАЧИНОТ НА МЕРЕЊЕ НА ГЛЕДАНОСТА И
СЛУШАНОСТА НА ПРОГРАМИТЕ, ОДНОСНО
ПРОГРАМСКИТЕ СЕРВИСИ НА РАДИОДИФУ-
ЗЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на Упатството

1. Со ова Упатство се уредува начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија.

Цел на Упатството

2. Целта на ова Упатство е да се обезбеди валиден и веродостоен систем за мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија.

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

МЕРЕЊЕ НА ГЛЕДАНОСТА НА ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ СТАНИЦИ ШТО ЕМИТУВААТ ПРОГРАМА НА ДРЖАВНО НИВО ПРЕКУ ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН МУЛТИПЛЕКС И НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА

Иницијативен одбор

3. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе покрене иницијатива за формирање Иницијативен одбор кој ќе ги спроведе подготовките за основање на Македонски комитет за мерење на публиката (во понатамошниот текст Комитетот).

3.1. Советот на Агенцијата на предлог на Директорот донесува решение за покренување иницијатива за формирање Иницијативен одбор.

3.2. Иницијативниот одбор ќе го сочинуваат: по еден претставник од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија, Алсат-М ДОО Скопје, ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, СИТЕЛ и ТЕЛМА ДООЕЛ Скопје, Асоцијацијата на огласувачите и два претставници од маркетинг агенциите членки на Македонската асоцијација на агенции за маркетинг.

3.3. Секоја членка на Иницијативниот одбор е должна да назначи свој претставник за учество во Иницијативниот одбор, во рок од 3 (три) дена од денот на приемот на решението од точка 3.1. Претставникот од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, чиј мандат трае 2 (две) години, го назначува Советот на Агенцијата, на предлог на Директорот.

3.4. Основната задача на Иницијативниот одбор е да ги подготви нацрт-актите за работа на Комитетот и да изврши регистрација на Комитетот во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица што ги води Централниот регистар на Република Македонија, најдоцна до 01.02.2015 година. Организациониот облик на Комитетот го утврдува Иницијативниот одбор, а го одобрува Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Овластеното лице на Комитетот го назначуваат членовите со право на глас. Доколку овластено лице на Комитетот не биде назначено најдоцна до 01.02.2015 година, Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе назначи лице вршител на должноста, кое оваа функција ќе ја врши се до назначувањето на овластено лице од страна на членовите на Комитетот со право на глас.

Македонски комитет за мерење
на публиката

4. Комитетот се формира со акт кој го донесуваат сите негови членови со право на глас. Формата и содржината на овој акт во нацрт-облик ја пропишува Иницијативниот одбор. Актот за формирање и статутот на Комитетот ги одобрува директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

5. Членови на Комитетот се:

- 5.1. Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија,
- 5.2. Алсат-М ДОО Скопје,
- 5.3. ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје,
- 5.4. КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје,
- 5.5. СИТЕЛ,
- 5.6. ТЕЛМА ДООЕЛ Скопје,
- 5.7. Две маркетинг агенции предложени од Македонската асоцијација на агенции за маркетинг,
- 5.8. Асоцијацијата на огласувачите и
- 5.9. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, без право на глас.

6. Комитетот ќе ги носи одлуките според принципот 1 (еден) член = 1 (еден) глас, со исклучок на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, која нема право на глас. За донесување на одлука потребна е согласност од најмалку 4 (четири) од телевизиските станици.

7. Основна задача на Комитетот е да ги координира мерењата на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија.

8. При остварување на својата основна задача од точка 7 од ова Упатство, Комитетот ги врши следните задачи:

8.1. распишува оглас за избор на истражувачката агенција која ќе го спроведе истражувањето врз основа на кое ќе се добијат сознанија за структурата и профилот на домаќинствата во Република Македонија, а коешто ќе биде основа за креирање на панелот, најдоцна до 01.03.2015 година;

8.2. распишува оглас за избор на истражувачка агенција која ќе ги спроведува мерењата на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија, најдоцна во рок од 4 (четири) месеци од денот на распишувањето на огласот од точка 8.1;

8.3. врши избор на истражувачка агенција;

8.4. ја надгледува реализацијата на проектот и ги утврдува условите за пристап до податоците;

8.5. утврдува минимални стандарди кон кои треба да се придржува избраната истражувачка агенција, а кои се однесуваат на:

8.5.1. стандарди за обезбедување квалитет;

8.5.2. стандарди за обезбедување транспарентност.

Управен одбор на Комитетот

9. Управниот одбор го сочинуваат претставници од членовите на Комитетот - по еден претставник од секој член.

Назначените претставници треба да бидат на соодветно хиерархиско ниво во правното лице кое го претставуваат, во смисла на тоа да можат самостојно да донесуваат одлуки, а со цел да се обезбеди ефективно носење на одлуките на Комитетот.

Управниот одбор се состанува по потреба, а најмалку еднаш во три месеци.

Избор на истражувачката агенција и реализација на истражувањето

10. Огласот за избор на истражувачка агенција која ќе ги спроведува мерењата на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија го објавува Комитетот, најдоцна во рок од 4 (четири) месеци од денот на распишувањето на огласот од точка 8.1;

11. Изборот на истражувачката агенција која ќе ги спроведува мерењата на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија, го врши Комитетот, а го одобрува Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

12. Право на учество на огласот имаат истражувачки агенции кои имаат искуство во мерење на гледаноста најмалку 5 (пет) години, во не помалку од 3 (три) земји од земјите членки на Европската унија или на Организацијата за економска соработка и развој (OECD).

13. Критериумите за избор на истражувачка агенција која ќе ги спроведува мерењата на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија ги утврдува Комитетот, со посебен акт.

Понудувачите треба да достават изјава дека ќе ги обезбедат минималните стандарди утврдени од страна на Комитетот.

14. Договорот со истражувачката агенција која ќе ги спроведува мерењата на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија го потпишува Комитетот, а го одобрува Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Договорот се склучува за период од 5 (пет) години.

Составен дел на овој Договор (во вид на анекси кон Договорот) се индивидуалните комерцијални договори на членовите на Комитетот, утврдени во точка 15 од ова Упатство.

15. Корисниците на податоците од мерењата на публиката (вклучувајќи ги и членовите на Комитетот) потпишуваат индивидуални комерцијални договори со истражувачката агенција, во кои се утврдува кои податоци од мерењето на публиката секој од нив ќе ги користи и за колкав финансиски надоместок. Договорите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија ќе се склучат согласно Законот за јавни набавки.

Истражувачката агенција е должна да утврди јасни и транспарентни критериуми според кои ќе се утврдува надоместокот што корисниците ќе го плаќаат за користење на податоците.

16. Податоците обезбедени од избраната истражувачка агенција се официјални податоци за мерење на телевизиската публика во Република Македонија.

17. Членовите на Комитетот ќе имаат увид во главните индикатори за квалитетот на операциите кои ќе бидат дефинирани во договор за ниво на услугите кои ќе ги обезбедува истражувачката агенција. На барање на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе и биде овозможен пристап до податоците на индивидуално ниво за понатамошни анализи, со загарантирана анонимност на домаќинствата во панелот.

18. Доколку некој од корисниците на услугите на избраната агенција смета дека резултатите од мерењето на телевизиската публика се невалидни и неточни, ќе иницира ангажирање на независна консултантска/ревизорска кука со меѓународно искуство во спроведување на ревизија на мерења на телевизиска публика.

Активностите што ќе произлезат од наодите по извршената ревизија ќе бидат утврдени во договорот потпишан помеѓу Комитетот и истражувачката агенција.

МЕРЕЊЕ НА ГЛЕДАНОСТА НА ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ СТАНИЦИ ШТО ЕМИТУВААТ ПРОГРАМА НА ДРЖАВНО НИВО ПРЕКУ САТЕЛИТ ИЛИ ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И НА ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ СТАНИЦИ ШТО ЕМИТУВААТ ПРОГРАМА НА РЕГИОНАЛНО И НА ЛОКАЛНО НИВО

19. Податоците за гледаноста на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и на локално ниво, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе ги обезбедува преку редовни истражувања на публиката, кои ќе ги спроведува истражувачка агенција избрана согласно Законот за јавни набавки.

МЕРЕЊЕ НА СЛУШАНОСТА НА РАДИОСТАНИЦИТЕ

20. Податоците за слушаноста на радиостаниците Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе ги обезбедува преку редовни истражувања на публиката, кои ќе ги спроведува истражувачка агенција избрана согласно Законот за јавни набавки.

II. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

21. Упатството влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-6582/1
27 декември 2014 година

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ы Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ы Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014198